



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Четврток, 23 ноември 2000 Скопје Број 98	Претплатата за 2000 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 100 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
--	--	--

3127.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Се прогласува Законот за заштита на децата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година.

Број 07 - 4572/1
14 ноември 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

І. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува системот, организацијата и начинот на обезбедување заштита на децата.

Член 2

Заштитата на децата е организирана дејност заснована на правата на децата, како и на правата и обврските на родителите и на државата за планирање на семејството, обезбедување услови и животен стандард што одговара на физичкиот, менталниот, емоционалниот, моралниот и социјалниот развој на децата и обврските на државата во создавањето на услови за водење на хумана популациона политика, давање соодветна материјална помош на родителите според можностите на државата за издржување, подигнување, грижа и заштита на децата и организирање и обезбедување на развој на установи и служби за заштита на децата.

Член 3

Заштита на децата во смисла на овој закон се остварува преку обезбедување на определени права и облици за заштита на децата.

Член 4

Права за заштита на децата во смисла на овој закон се:

- 1) детски додаток;
- 2) посебен додаток;
- 3) помош за опрема на новороденче и
- 4) партиципација.

Правата од став 1 на овој член под услови утврдени со овој закон ги обезбедува државата.

Поголем обем на правата од став 1 на овој член може да обезбеди единица на локалната самоуправа.

Член 5

Облици на заштита на децата во смисла на овој закон се:

- 1) згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст;
- 2) одмор и рекреација на деца и
- 3) други облици на заштита.

Член 6

Дејноста на заштитата на децата е од јавен интерес.

Член 7

Правата на децата утврдени во член 4 на овој закон се лични права и не можат да се пренесуваат.

Правата на децата што се состојат во парични примања, не можат да бидат предмет на извршување.

Член 8

Како дете во смисла на овој закон се смета секое лице до наполниети 18 години живот, како и лице со пречки во физичкиот и психичкиот развој до наполниети 26 години живот.

Член 9

Се забранува психичко или физичко малтретирање, казнување или друго нечовечко постапување или злоупотреба на децата.

Се забранува политичко или верско организирање и дејствување и злоупотреба на децата поради политичко или верско организирање и дејствување.

Член 10

Згрижување и воспитание и одмор и рекреација на децата се организира и обезбедува во јавни и приватни установи за деца.

Установи за згрижување и воспитание на деца се: јавна и приватна детска градинка (во натамошниот текст: детска градинка).

Згрижување и воспитание на деца може да се организира и остварува и во други установи и просторни услови, под услови утврдени со овој закон.

Згрижување и воспитание на деца може да се организира и остварува и при основно училиште само за деца на возраст од 6 до 7 години.

Установа за одмор и рекреација на деца е детско одморалиште (во натамошниот текст: детско одморалиште).

Одмор и рекреација на деца може да се организира и обезбедува и во одморалиште за деца од сезонски тип при организационите единици на Министерството за труд и социјална политика.

Член 11

Установите за деца имаат својство на правно лице и се запишуваат во судски регистар.

Член 12

Установите за деца имаат статут.

Статутот го донесува органот на управување на установата за деца.

Согласност на статутот на јавна установа за деца дава Министерството за труд и социјална политика.

Член 13

Установата за деца има печат.

Во средината на печатот е грбот на Република Македонија, а од страна е името на Република Македонија, името и местото на установата.

Член 14

Развојот на дејноста за заштитата на децата се утврдува со програма за развој на дејноста за заштитата на децата.

Програмата од став 1 на овој член ја донесува Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Влада).

Владата ја утврдува мрежата на јавните установи за деца по предлог на Министерството за труд и социјална политика.

II. ПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**1. Детски додаток****Член 15**

За покривање на дел од трошоците во подигањето и развојот на детето се обезбедува детски додаток како паричен надоместок.

Член 16

Право на детски додаток има еден од родителите на детето со постојано место на живеење во Република Македонија, ако:

- детето е државјанин на Република Македонија;
- детето е на школување во Република Македонија и
- детето не е државјанин на Република Македонија при услови на заемност.

Детски додаток може да оствари и старател за дете под условите утврдени во став 1 од овој член.

Член 17

Странски државјанин кој има живеалиште на територијата на Република Македонија може да оствари детски додаток за дете согласно со овој закон, ако ова право е уредено со меѓународен договор, под услов на заемност.

Член 18

Детски додаток се остварува во зависност од возраста на детето и материјалната состојба на семејството.

Член 19

Право на детски додаток има еден од родителите на детето до наполнување на 15 години возраст, а за постари деца ако се школуваат, додека имаат статус на редовен ученик.

По исклучок од став 1 на овој член право на детски додаток има еден од родителите и за дете кое поради болест или повреда е спречено редовно да ја посетува наставата и заради таквата спреченост вонредно го продолжува образованието согласно со закон.

Член 20

Материјалната состојба на семејството се утврдува врз основа на приходите и примањата кои ги остварува семејството и бројот на членовите на семејството.

Член 21

Семејство во смисла на овој закон го сочинуваат брачните, односно вонбрачните другари, децата родени во брак, вон брак или посвоени, посиноци, внуци без родители земени на издржување, родители и малолетни браќа и сестри (доколку немаат родители и се без средства за егзистенција), кои сочинуваат заедница на живеење.

Член 22

Детски додаток не следува:

- за дете кое поради воспитување, школување или оспособување е во завод или установа во кои целосно

бесплатно е згрижено за време додека е во заводот или установата и

- за дете државјанин на Република Македонија кое стекнало право на детски додаток врз основа на меѓународен договор.

Член 23

Висината на детскиот додаток изнесува:

1) за дете до 15 години живот, односно додека е редовен ученик во основно училиште 5,50% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година и

2) за дете од 15 до 18 години живот, односно додека е редовен ученик во средно училиште 8,50% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година.

2. Посебен додаток**Член 24**

За дете со специфични потреби кое има физички или психички пречки или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот се обезбедува посебен додаток како паричен надоместок.

Наод, оценка и мислење за потребата од остварување на посебен додаток дава стручен орган за оценка на специфичните потреби.

Член 25

Дете со специфични потреби во смисла на овој закон е:

- со тешка, потешка или најтешка инвалидност;
- со умерен, тежок или длабок ментален хендикеп;
- со најтешки облици на хронични заболувања;
- најтежок степен на оштетување на видот, слухот или говорот и
- со повеќе видови на пречки (комбинирани) во развојот.

Член 26

Право на посебен додаток има еден од родителите на детето со постојано место на живеење во Република Македонија, ако е детето државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија до навршени 26 години живот, доколку не е институционално згрижено на товар на државата.

Член 27

Висината на посебниот додаток изнесува 26,30% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година.

3. Помош за опрема на новороденче**Член 28**

Помошта за опрема за новороденче се обезбедува за прво новородено дете во вид на опрема (пакет).

Член 29

Право на користење на помош за опрема на новороденче има еден од родителите, државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија за дете родено на територијата на Република Македонија.

Содржината на пакетот ја утврдува Министерството за труд и социјална политика.

Висината на помошта за опремување на новороденче изнесува до 25% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година.

4. Партиципација**Член 30**

Во зависност од материјалната состојба на семејството се обезбедува партиципација во трошоците за згрижување и воспитување и одмор и рекреација на деца во јавна установа за деца и одморалиште од сезонски тип.

Партиципацијата од став 1 на овој член се обезбедува во цената на услугата по дете што ја плаќа родителот.

Партиципацијата се обезбедува од Буџетот на Републиката.

5. Постапка за остварување на права за заштита на децата

Член 31

Постапката за остварување на правото за заштита на деца се поведува по барање на родителот, односно старателот на детето.

Член 32

По барање за остварување на правото за заштита на децата од член 4 освен за правото од точка 4, решава организационата единица на Министерството за труд и социјална политика.

По жалба против решението на Министерството за труд и социјална политика решава Комисија на Владата.

Жалбата не го одложува извршувањето на решението.

Член 33

По барање на Министерството за труд и социјална политика правните и физичките лица се должни да дадат податоци што претставуваат доказ за остварување на правата на децата утврдени со овој закон.

Член 34

Остварувањето на едно од правата за заштита на децата, не го исклучува користењето на друго право согласно со овој закон.

Член 35

Поднесувачот на барањето е одговорен за вистинитоста на податоците во барањето.

Член 36

Во постапката за остварување на правата за заштита на деца се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка доколку со овој закон поинаку не е определено.

Член 37

Правото за заштита на деца се остварува од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето.

Член 38

Поднесувачот на барањето е должен организационата единица на Министерството за труд и социјална политика да ја извести за секоја промена на фактите или околностите кои биле основа за признавање на правото за заштита на децата, најдоцна во рок од 15 дена од денот кога настанале тие промени.

Член 39

Доколку правото е остварено и исплатено спротивно на одредбите на овој закон, примениот износ корисникот е должен да го врати согласно со закон.

Член 40

Поблиските услови, критериуми и начинот на остварување на правата за заштита на деца од член 4 на овој закон со акт ги утврдува Владата на Република Македонија.

III. ОБЛИЦИ НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

1. Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст

Член 41

Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст е облик на заштита на деца кој како деј-

ност е организиран во детска градинка која остварува згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 7 години живот, односно до вклучување во основното образование.

2. Одмор и рекреација на деца

Член 42

Одморот и рекреацијата на децата е облик на заштита на деца кој како дејност се организира за престој, активен одмор, социјализација на децата, воспитни, образовни, културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности со децата за развивање на психомоторниот развој на децата и способност за договарање, почитување на разликите и соработка во групи, способност за прифаќање на себеси и другите и ориентација во просторот.

3. Други облици на заштита

Член 43

За развој на личноста на детето, талентот, менталните, физичките, креативните и другите способности, подготвување за самостоен и одговорен живот се обезбедуваат и други облици на заштита на децата како програмски активности од областа на културата, издавачката, згрижувачката и воспитната дејност, екологијата, уметноста и спортот.

Програмираните активности од став 1 на овој член се остваруваат согласно со посебни програми.

IV. ДЕТСКА ГРАДИНКА

1. Дејност

Член 44

Дејноста згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст се обезбедува и остварува во детска градинка.

Детската градинка може да обезбедува престој и исхрана и за деца над 7 до 10 години возраст.

За децата кои не се опфатени со згрижување и воспитание во детската градинка може да се организираат и други скратени вонинституционални форми за згрижување и воспитание согласно со овој закон.

Член 45

Јавна детска градинка запишува и прима деца во свои програми врз основа на пријави преку целата година.

Ако во детската градинка има пријавено поголем број на деца отколку што има слободни места, за приемот решава комисија за прием на деца.

Составот и начинот на работа на комисијата од став 2 на овој член, како и критериумите за прием на деца во градинката ги утврдува управниот одбор на градинката во согласност со Министерството за труд и социјална политика.

Комисијата ја именува директорот.

Комисијата од став 2 на овој член е надлежна да решава и за остварување на правото за партиципација.

По жалба против решението на комисијата решава Министерството за труд и социјална политика.

Родителите се должни при приемот на детето во градинката да приложат потврда од педијатар за здравствената состојба на детето.

Правата и обврските на градинката и корисниците на услугите се уредуваат со договор.

Член 46

Дејноста на детската градинка се остварува според планови и програми за остварување на дејноста.

Родителите имаат право за своите деца во детските градинки да избираат програми за згрижување и воспитание на децата.

Детската градинка е должна на родителите да им ги претстави програмите кои ги изведува, нивните цели, содржини и методи на работа.

Член 47

Во детската градинка активностите се изведуваат на македонски јазик и кирилско писмо.

За децата на припадниците на националностите активностите се изведуваат на јазикот на националностите, за група деца, согласно со одредбите на овој закон.

Член 48

Детската градинка за децата со пречки во физичкиот или психичкиот развој, сообразно на видот и степенот на попреченоста, може да организира згрижување и воспитание.

Згрижувањето и воспитанието на деца со пречки во физичкиот или психичкиот развој, категоризирани и евидентирани според видот и степенот на пречките во развојот од соодветна стручна институција се организира и во посебни групи според посебни програми.

Член 49

Јавната детска градинка одделни услуги од својата дејност може да организира и во други просторни услови (основно училиште, болница, дом на култура, месна заедница и други установи, во станот на родителите), како и давање одредени услуги од дејноста на градинката на деца и семејства, согласно со овој закон.

Кога во местото на живеење нема јавна детска градинка, односно детската градинка нема слободни места, а родителите имаат интерес за вклучување во детска градинка на одреден број деца, според кои во согласност со нормативите и стандардите за вршење на дејноста може да се формира една група, детската градинка одделни услуги од својата дејност, во согласност со Министерството за труд и социјална политика може да организира во други просторни услови.

Јавната детска градинка може да организира и повремено чување на деца во домашни услови кое ќе го остварува со постојниот кадар од детската градинка и надворешни соработници и стручни работници со кои детската градинка склучува договор со кои се уредуваат меѓусебните права и обврски.

Начинот за вршење на повремено чување на деца во домашни услови од став 3 на овој член ги определува министерот за труд и социјална политика.

Член 50

Во состав на детска градинка може да се формира советувалиште за деца и родители како служба во состав на јавна установа за деца.

Поблиски критериуми за формирање и работа на советувалиштето донесува министерот за труд и социјална политика.

Член 51

Во детска градинка можат да се организираат и други институционални активности за задоволување на специфичните интереси и потреби на детето.

Програмските активности од став 1 на овој член, се остваруваат согласно со посебни програми.

2. Организација и содржина на дејноста во детската градинка

Член 52

Организацијата и содржината на дејноста се остварува преку планови и програми.

Плановите и програмите за воспитно-образовната дејност на јавна детска градинка ги изготвува Бирото за развој на образованието, а по предлог на Педагошката служба ги донесува министерот за труд и социјална политика.

Другите планови и програми за остварување на дејноста на јавна детска градинка ги изработува науч-

на установа, односно специјализирана стручна установа, а ги донесува министерот за труд и социјална политика.

Плановите и програмите за дејноста згрижување и воспитание на деца содржат особено: назив на програмата, вид и траење, основни задачи, активности и форми на соработка со родителите.

Член 53

Програмата за згрижување и воспитание на приватната детска градинка ја донесува основачот по претходно прибавено позитивно мислење од Министерството за труд и социјална политика.

Програмата од став 1 на овој член, во зависност од видот, обемот и карактерот на дејноста ги содржи условите, критериумите и стандардите за вршење на дејноста, утврдени со овој закон.

Член 54

Детската градинка според времетраењето остварува програми за:

- целодневен престој;
- полудневен престој;
- скратени програми;
- пилот програми и
- вонинституционални форми за активности со деца.

Детската градинка може да остварува и програма за продолжен престој на деца според потребите и работното време на корисниците на овие услуги.

Член 55

Работата во детската градинка се организира во групи, во зависност од возраста на децата и тоа:

- 1) до 12 месеци..... од 6 до 8 деца
- 2) над 12 месеци до 18 месеци..... од 8 до 10 деца
- 3) над 18 месеци до 2 години..... од 10 до 12 деца
- 4) над 2 години до 3 години..... од 12 до 15 деца
- 5) над 3 години до 4 години..... од 15 до 18 деца
- 6) над 4 години до 5 години..... од 18 до 20 деца
- 7) над 5 години до 7 години..... од 20 до 25 деца.

По исклучок од ставот 1 на овој член, во зависност од возраста на децата, може да се организира:

- 1) комбинирана група (од 3 до 7 години)..... од 15 до 20 деца и
- 2) група деца со пречки во развојот... од 5 до 8 деца.

Работата во забавишна група во основно училиште се организира само за деца на возраст од 6 до 7 години.

Ако не постојат можности за формирање на групи согласно со овој член, согласност за формирањето на групи со поголем број, односно помал број деца, дава министерот за труд и социјална политика.

Член 56

Во јавната детска градинка и забавишната група во основното училиште може да се изведува експеримент за воведување на нови воспитно-образовни содржини, форми, методи и средства.

Јавната детска градинка во која ќе се изведува експериментот од став 1 на овој член ја определува министерот за труд и социјална политика, а забавишната група во основно училиште, министерот за образование и наука.

Член 57

Педагошко-методска практика на студентите се изведува во јавна детска градинка и забавишна група во основно училиште.

Член 58

Детската градинка заради зачувување и унапредување на здравјето на децата ја следи здравствената состојба на децата и спроведува превентивни мерки за заштита на здравјето на децата.

Детската градинка има обврска во случај на појава на нарушување на нормалната здравствена состојба да го известат родителот на детето, а во случај на поголем

број на заболени деца, веднаш да ги извести соодветната здравствена установа и Министерството за труд и социјална политика.

Член 59

Јавната детска градинка донесува годишна програма за работа.

Годишната програма за работа содржи особено: организација и работно време на градинката, програмите на детската градинка, распоредување на децата во групи, работата на директорот и стручните и други работници, соработка со родителите, соработка со воспитно-образовни, спортски, здравствени, културни, научни и други установи, фондации, здруженија, активности за вклучување на децата во градинка, перманентно стручно усовршување на вработените, работа на стручните органи и други работи за остварување на дејноста.

Програмата за работа од став 1 на овој член, детската градинка е должна да ја донесе најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година.

V. ЗАБАВИШНИ ГРУПИ ВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

Член 60

Згрижување и воспитание се организира и остварува и во забавишна група во основно училиште.

Член 61

Забавишна група во основно училиште може да се организира и за деца со пречки во развојот.

VI. ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ

1. Дејност

Член 62

Дејноста одмор и рекреација се обезбедува и остварува во детско одморалиште.

Со договор се уредуваат правата и обврските на детското одморалиште и корисниците на услугите на одмор и рекреација.

Член 63

Одмор и рекреација може да се организира и за деца со пречки во развојот.

Одмор и рекреација за деца со пречки во развојот се организира според посебни програми.

Член 64

Родителите имаат право за своите деца да изберат програми за одмор и рекреација во детските одморалишта.

Детското одморалиште е должно на родителите да им ги претстави програмите кои ги изведува, нивните цели, содржини и методи на работа.

2. Организација и содржина на дејноста

Член 65

Одмор и рекреација во јавно детско одморалиште и во сезонско одморалиште се остварува според планови и програми за остварување на дејноста кои ги изработува научна или специјализирана стручна установа, односно стручен орган, а ги донесува министерот за труд и социјална политика.

Плановите и програмите за дејноста одмор и рекреација на деца содржат особено: назив на програмата, вид и траење, основни задачи и активности.

Програмата за одмор и рекреација на приватното детско одморалиште ја донесува основачот по претходно прибавено позитивно мислење од Министерството за труд и социјална политика.

Програмата од став 2 на овој член во зависност од видот, обемот и карактерот на дејноста, ги содржи условите, критериумите и стандардите за вршење на дејноста утврдени со овој закон.

Член 66

Јавно детско одморалиште и сезонско одморалиште организира и спроведува програми за:

- зимување;
- летување;
- настава во природа и
- други програми (екскурзии, кампување, излети, походи, семинари, мини-скијачка школа, рекреативно-еколошка школа, исхрана на децата и друго).

Програмата за зимување е наменета за деца од училишна возраст за време на зимскиот распуст, а во останатиот период од зимата детското одморалиште може да работи како установа, односно одморалиште од отворен тип според критериумите утврдени од Министерството за труд и социјална политика.

Програмата за летување е наменета за деца од предучилишна возраст и за деца од училишна возраст за време на летниот распуст.

Програмата за настава во природа е наменета за деца од училишна возраст и ќе се остварува во согласност со наставните планови на основните училишта.

Другите програми од став 1 алинеја 4 на овој член ќе се остваруваат во зависност од потребите на корисниците и слободните термини во детското одморалиште.

Член 67

Работата во детското одморалиште се организира во групи, во зависност од возраста на децата и тоа:

- 1) до 7 години живот.....од 6 - 8 деца
- 2) над 7 до 10 години живот.....од 10 - 15 деца
- 3) над 10 до 13 години живот.....од 15 - 18 деца
- 4) над 13 до 15 години живот.....од 18 - 20 деца
- 5) над 15 до 18 години живот.....од 20 - 25 деца.

Член 68

Јавното детско одморалиште и сезонското одморалиште донесуваат годишна програма за работа.

Годишната програма за работа содржи особено: организација и работно време на одморалиштето, исхраната, видот на програмите на детското одморалиште, времетраењето на смените на одделните облици на одмор и рекреација, работата на директорот и другите работници во одморалиштето, соработка со воспитно-образовни, спортски, здравствени, културни, научни и други установи, фондации и здруженија, работа на стручните органи и други работи за остварување на дејноста.

Програмата од став 1 на овој член, детското одморалиште е должно да ја донесе најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година.

VII. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК

Член 69

Јавна установа за деца со одлука основа Владата на предлог на Министерството за труд и социјална политика, во согласност со програмата за развој.

Министерството за труд и социјална политика утврдува критериуми за развиеност на установите со стандардите и нормативите за вршење на дејноста.

Член 70

Единицата на локална самоуправа и градот Скопје, можат да основаат установа за деца по добиено одобрение од Владата, а согласно со условите утврдени во овој закон.

Средствата за основање и работа на установа за деца од став 1 на овој член ги обезбедува основачот.

Член 71

Установа за деца се основа, ако:

- е обезбеден потребен број деца, согласно со пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста;
- се обезбедени соодветни просторни услови, опрема и дидактички средства, согласно со пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста;

- се донесени планови и програми за вршење на дејноста;

- се обезбедени соодветни и стручни и други работници, согласно со пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста и

- се обезбедени потребни финансиски средства.

Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат и во случаите на проширување на програмите за вршење на дејноста на детската градинка и на детското одморалиште.

Стандардите и нормативите за вршење на дејноста од став 1 на овој член, ги донесува министерот за труд и социјална политика.

Член 72

Основачот е должен при основање на јавна установа за деца да формира комисија која во согласност со овој закон извршува подготовка за работа на установата.

Член 73

Установата за деца може да отпочне со работа откако Министерството за труд и социјална политика ќе утврди дека се исполнети условите утврдени со овој закон и другите прописи и ќе донесе решение за вршење на дејноста.

По донесување на решението од ставот 1 на овој член, установата за деца се запишува во судскиот регистар.

Против решението од став 1 на овој член, може да се изјави жалба до Владата.

Установата за деца се запишува во регистар на установи што го води Министерството за труд и социјална политика.

Поблиски прописи за содржината и начинот на водење на регистарот од став 4 на овој член, донесува министерот за труд и социјална политика.

Член 74

Установа за деца престанува со работа, ако:

- не се спроведуваат одредбите од овој закон, подзаконските акти и други прописи;

- со правосилна судска одлука се утврди ништовност на уписот на установата во судскиот регистар;

- е изречена мерка за забрана за вршење на дејноста, заради неисполнување на условите за вршење на дејноста, а во рок определен за извршување на мерката не се исполнети условите за вршење на таа дејност, односно не ја промени дејноста;

- престанала потребата за вршење на дејноста за која е основана и

- не исполнува други услови пропишани со закон.

Член 75

Постапката за престанување со работа на установата за деца ја покренува и води Министерството за труд и социјална политика.

Предлог за престанок со работа на јавна установа до основачот поднесува Министерството за труд и социјална политика.

Одлука за престанок со работа донесува Владата.

Одлуката за престанок со работа се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Член 76

Приватна установа на деца може да основа домашно правно или физичко лице врз основа на одобрение, во согласност со овој закон.

Средствата за основање и работа на приватната установа ги обезбедува основачот.

Член 77

Одобрението за основање на приватна установа за деца го дава Владата по претходно мислење на Министерството за труд и социјална политика, доколку се исполнети условите предвидени во член 71 став 1 алинеи 2, 3, 4 и 5 од овој закон и доколку програмите и плановите содржат минимум стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Одобрение за основање на приватна установа се издава врз основа на поднесено барање на правно, односно физичко лице (во натамошниот текст: основач).

Член 78

Со одлуката на Владата за давање одобрение за основање на приватна установа се утврдува:

- видот на дејноста за која се основа установата;

- потребниот кадар, опрема, простор, според стандарди и нормативи за вршење на дејноста;

- планиран број на опфат на деца;

- програма за вршење на дејноста;

- јазикот на кој се изведува програмата и

- почеток со работа на приватната установа.

Член 79

Одобрението за основање на приватна установа може да се измени или прошири во случај кога основачот бара промена или проширување на програмата за вршење на дејноста.

Член 80

Одобрението за основање на приватна установа може да го одземе Владата по предлог на Министерството за труд и социјална политика, ако:

- основачот основа приватна установа спротивно на актот за одобрение од член 76 на овој закон,

- се утврди дека приватната установа повеќе не исполнува некои од условите од член 71 став 1 алинеи 2, 3, 4 и 5 на овој закон, или не ги спроведува одредбите од овој закон и подзаконските акти што произлегуваат од него.

Член 81

Со денот на донесувањето на актот за одземање, односно престанок на одобрението, приватната установа престанува со работа.

Врз основа на актот за одземање, односно престанок на одобрението, приватната установа се брише од регистарот од член 73 ставови 2 и 4 на овој закон.

Член 82

На физички и правни лица кои вршат дејност за заштита на деца, може да им се издаде одобрение за отстапување на користење на објектот или дел од објектот на јавна установа за деца или сезонско одморалиште заедно со опремата по пат на јавен конкурс.

Конкурсот го распишува Министерството за труд и социјална политика, а начинот на користење на објектите се уредува со договор кој го склучува министерот за труд и социјална политика согласно со закон.

Член 83

Објект или дел од објект на јавна установа за деца и сезонско одморалиште со или без опрема може да биде дадено под закуп согласно со закон.

Договорот за закуп го склучува министерот за труд и социјална политика.

VIII. СТРУЧЕН КАДАР

Член 84

Стручните работи за згрижување и воспитание ги вршат:

- стручни работници (педагог, психолог, социјален работник, дефектолог, логопед, лекар, педијатар и стоматолог);

- воспитувачи;

- негователи и

- стручни соработници (музички педагог, ликовен педагог, педагог по физичко воспитание, виша медицинска сестра, социјален работник).

Стручни работници можат да бидат лица со завршен VII-1 степен на стручна подготовка.

Стручни соработници можат да бидат лица со завршен VI или VII-1 степен на стручна подготовка.

Воспитувачи можат да бидат лица со завршен VI или VII-1 степен на стручна подготовка.

Негователи можат да бидат лица со завршен IV степен на стручна подготовка.

Член 85

Стручни работи во детска градинка вршат и правник и економист со завршен VII-1 или VI степен на стручна подготовка.

Член 86

Стручни работи со децата со специфични потреби попречени во психичкиот или физичкиот развој можат да вршат и помошници - воспитувачи со IV или VI степен на стручна подготовка.

Член 87

Стручните работи во детското одморалиште за висиност од видот на работите ги вршат работници со завршен VII-1 и VI степен на стручна подготовка.

Член 88

Административните, готварските и техничките работи во јавна установа за деца ги вршат работници со завршен соодветен степен на стручна подготовка.

Член 89

Видот и степенот на стручната подготовка за работниците од членовите 84 до 88 се утврдуваат со стандардите и нормативите за вршење на дејноста.

Член 90

Работник во установа за деца, може да биде лице кое покрај условите утврдени од членовите 84 до 89 на овој закон е:

- државјанин на Република Македонија;
- физички и психички здрав;
- го познава македонскиот јазик и кирилското писмо и
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење професија, дејност или должност.

Лицата од став 1 на овој член кои се вклучени во групите во кои дејноста се изведува на јазиците на националностите треба да го познаваат и владеат литературниот јазик и писмото на кој се изведува дејноста.

Член 91

Работниците во јавна установа за деца се избираат по пат на јавен оглас.

За итни и neodложни работи чие вршење не трпи одлагање, работниот однос може да се заснова и без јавно огласување, но најмногу до 90 дена.

Член 92

Работниците во установа за деца кои се во непосреден контакт со децата и храната се подложуваат на систематски прегледи согласно со закон.

Со пропис што го донесува министерот за здравство во согласност со министерот за труд и социјална политика се определува начинот и постапката за утврдување на психофизичките способности на работниците.

Член 93

Работниците во установа за деца во текот на својот работен век се должни перманентно стручно да се усовршуваат.

Министерството за труд и социјална политика го пропишува начинот и постапката на стручното усовршување.

Член 94

При промени во обемот на работа во јавна установа за деца што се јавуваат поради промените во плановите и програмите, организацијата на работа, бројот на групите и другите промени, работниот однос на работниците може да се промени од работен однос на неопределено време со полно работно време, во работен однос на неопределено време со пократко од полното работно време и обратно.

Во случаите од став 1 на овој член се склучува нов договор за работа со работникот.

Работниците вработени на неопределено работно време при промена на обемот на работа во установата

за деца поради причините од став 1 на овој член, од една установа за деца може да се распореди во друга установа за деца.

Во случаите од став 3 на овој член установата склучува нов договор за работа со работникот.

1. Работно време**Член 95**

Распоредот, почетокот и завршетокот на работното време на работниците во јавната установа за деца во рамките на 40 часовна работна недела, се утврдува со акт на министерот за труд и социјална политика.

IX. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ**1. Орган на управување****Член 96**

Орган на управување во јавна установа за деца е управен одбор.

Управниот одбор го сочинуваат претставници на основачот, на јавната установа за деца, на родителите и на единицата на локалната самоуправа.

Во јавна установа за деца управниот одбор брои седум члена од кои четири претставници од основачот, еден претставник од јавната установа за деца, еден претставник од родителите на децата и еден претставник од единицата на локалната самоуправа, на чија територија е седиштето на детската градинка.

Претставниците на основачот ги именува и разрешува Владата на предлог на Министерството за труд и социјална политика.

Претставникот на јавната установа за деца го именува и разрешува стручниот совет на установата врз основа на стручност и компетентност, по постапка пропишана со статут.

Претставникот на родителите го именува и разрешува советот на родителите.

Претставникот на единицата на локалната самоуправа го именува и разрешува органот на локалната самоуправа.

Член 97

Членовите на управниот одбор се именуваат за период од четири години.

Управниот одбор донесува одлуки со мнозинство гласови од вкупниот број членови на одборот.

Со управниот одбор раководи претседател кој се избира од редот на членовите на одборот.

Начинот на работа на управниот одбор се уредува со статут.

Член 98

Управниот одбор на јавната установа за деца:

- донесува статут;
- донесува годишна програма за работа;
- усвојува извештај за работа;
- донесува финансисов план и ја усвојува годишната сметка;
- распишува јавен оглас за именување на директор;
- донесува акт за организација и систематизација на работата на установата на кој согласност дава Министерството за труд и социјална политика;
- донесува акт за плати и надоместоци;
- расправа по наодите и мислењата, по извештајот за стручниот надзор и надзор над законитоста во работата и работењето и
- одлучува и за други работи утврдени со закон и статут.

Член 99

Управувањето во приватната установа и установата за деца од член 70 на овој закон го утврдува основачот.

2. Орган на раководење**Член 100**

Со јавна установа за деца раководи директор на установата, како орган на раководење.

За директор на јавна установа за деца може да биде именувано лице кое покрај општите услови утврдени со закон и условите утврдени во член 90 на овој закон има завршено високо образование и над четири години работно искуство по дипломирањето во струката.

Директорот на јавна установа за деца го именува и разрешува министерот за труд и социјална политика.

Директорот се именува врз основа на јавен оглас.

Јавниот оглас се распишува најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот на директорот.

Доколку јавниот оглас не се распише во рокот утврден во став 5 на овој член, јавниот оглас го распишува Министерството за труд и социјална политика.

Директорот на јавната установа за деца се именува за време од четири години.

По истекот на рокот од став 7 на овој член, истото лице може повторно да биде именувано за директор.

Доколку директорот на јавна установа за деца биде разрешен пред истекот на мандатот или предвреме-но ќе му престане мандатот, како и во случај кога не е избран, министерот за труд и социјална политика именува вршител на должност директор најмногу до шест месеци.

Член 101

Директорот на јавната установа за деца:

- ја организира и раководи со дејноста на установата;
- самостојно донесува одлуки од делокругот на неговата надлежност утврдена со закон и актите на установата;
- ја застапува установата пред трети лица;
- предлага годишна програма за работа и презема мерки за нејзина реализација;
- ги извршува одлуките на управниот одбор;
- одлучува за засновање и престанок на работен однос на работници за вршење на дејноста, согласно со закон, актите на установата и колективниот договор;
- врши распоредување на работници,
- поднесува извештај за реализација на годишната програма за работа до Министерството за труд и социјална политика;
- поднесува извештај за работа на установата во текот на годината до Министерството за труд и социјална политика;
- поднесува извештај за материјално-финансиското работење на установата во текот на годината до управниот одбор и до Министерството за труд и социјална политика;
- поднесува извештај за реализација на програмите до Министерството за труд и социјална политика и
- врши и други работи предвидени со закон, статут и други акти на установата.

Член 102

Директорот на јавна установа за деца може да биде разрешен:

- на лично барање;
- ако не го спроведува законот и општите акти донесени согласно со закон;
- ако не ја остварува годишната програма за работа на установата;
- ако по негова вина е нанесена штета на децата, на нивните родители или старатели, на установата или на државата;
- ако дозволи организирање на дејноста, спротивно на закон, општите акти донесени согласно со закон и годишната програма за работа и
- во други случаи утврдени со закон.

Член 103

Раководењето во приватната установа и установата за деца од член 70 на овој закон го уредува основачот.

3. Стручни органи

Член 104

Стручен орган во јавна установа за деца е стручен совет.

Стручниот совет го сочинуваат сите работници кои вршат стручни работи и ја остваруваат дејноста во установата и директорот.

Со стручниот совет раководи директорот.

Стручниот совет:

- утврдува стручни основи за остварување на програмата за работа;
 - дава мислење и предлози до директорот во поглед на организацијата за работа и условите за работа и
 - врши и други работи утврдени со статутот.
- Во јавната установа за деца може да се формираат и други стручни тела утврдени со статутот на установата.

4. Други органи

Член 105

Во јавната установа за деца се формира совет на родители избран од редот на родителите на децата.

Советот на родителите го следи, разгледува и дава мислење за остварувањето на дејноста на установата.

Работата, бројот на членовите, начинот на избор и организацијата на советот на родителите се утврдува со статут.

X. ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 106

Во установа за деца се води евиденција и документација.

Начинот на водењето на евиденцијата и документацијата, како и содржината и формата на документацијата со општ акт ги утврдува министерот за труд и социјална политика.

1. Евиденција на лица кои повремено чуваат деца

Член 107

Детската градинка води евиденција на лица кои повремено чуваат деца во домашни услови.

Евиденцијата на лица кои повремено чуваат деца во домашни услови ги содржи следниве податоци:

- име, презиме, адреса, број на телефон на кој лицето може да се најде;
 - датум на раѓање;
 - пол;
 - единствен матичен број на граѓаните;
 - формално образование;
 - посебни знаења;
 - доказ за здравствената состојба и
 - доказ дека не му е изречена мерка на безбедност, забрана на вршење професија, дејност или должност.
- Лицето кое повремено чува деца во домашни услови, се брише од евиденцијата после престанување на важноста на договорот од член 49 став 3 на овој закон или доколку со правосилно решение му е забрането вршење на оваа дејност.

Министерството за труд и социјална политика води евиденција на лицата на кои им било забрането повремено чување на деца во домашни услови, со што се спречува можноста тие лица повторно да чуваат деца.

Евиденцијата од став 4 на овој член ги содржи следниве податоци:

- име, презиме и адреса;
 - датум на раѓање и
 - правна основа за забрана за повремено чување на деца во домашни услови.
- Податоците од евиденцијата се тајни и можат да се доставуваат само на детската градинка.

XI. ПРИРАЧНИЦИ И ДЕТСКИ СПИСАНИЈА

Член 108

Во установата за деца се употребуваат прирачници и детски списанија.

Решение за одобрување и употреба на прирачниците и детските списанија донесува министерот за труд и социјална политика, по претходно мислење на Педагошката служба, односно специјализирана стручна установа.

XII. ФИНАНСИРАЊЕ

Член 109

Средства за финансирање на заштитата на деца се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија (во натамошниот текст: Буџет).

Со средствата од став 1 на овој член се финансираат:

- правата за заштита на децата;
- дејноста на јавните установи за деца;
- изградба, одржување и опремување на објектите на јавните установи за деца и сезонските одморалишта и
- програмски активности во одредени облици за унапредување и развој на дејноста и друго.

Со средствата за финансирање на заштитата на децата управува и располага Министерството за труд и социјална политика.

Распределбата на средствата ги врши министерот за труд и социјална политика со решение.

Министерот со акт пропишува критериуми и начин на распределба на средствата по корисници.

Министерот може со решение да го запре и да бара враќање на доделените средства ако истите се користат спротивно на намената за која се дадени.

Член 110

Средствата од Буџетот за финансирање за заштитата на децата се обезбедуваат врз основа на Програмата за развој на дејноста на децата.

Програмата од став 1 на овој член се донесува до 31 декември во тековната за наредната година.

Член 111

Средствата за финансирање за заштитата на децата може да се обезбедуваат и од:

- фондации, подароци, легати, завештанија, средства по основа на солидарност во пари и натура и други извори во согласност со законот.

Средствата од ставот 1 на овој член се користат наменски.

Средства за финансирање можат да се обезбедуваат и од единицата на локалната самоуправа.

Член 112

Установата за деца може да обезбедува средства и од:

- корисниците;
- продажба на сопствени производи и услуги и
- други извори согласно со закон.

Установата за деца може да остварува средства и по основа на вршење вонинституционални облици, односно со вршење на услуги од повисок квалитет од утврдениот со стандардите и нормативите од член 71 став 3 на овој закон.

Разликата во цената на услугата од повисок квалитет утврдена во ставот 2 од овој член паѓа на товар на родителот - корисник на услугата.

Член 113

Установата за деца со општ акт го уредува начинот на стекнување и распоредување на средствата по основа на вршење на услуги од повисок квалитет и на продажба на сопствени производи.

Установата за деца, средствата стекнати по основа од став 1 на овој член ги издвојува на посебна сметка за сопствени приходи.

На актот од став 1 на овој член согласно дава Министерството за труд и социјална политика.

Член 114

Јавната установа за деца стекнува средства за работа со извршување на годишната Програма за работа во која е утврден видот, обемот, содржината и квалитетот на услугите, како и врз основа на утврдените поединечни цени.

Во цената на услугите е содржана вредноста на резултатите од трудот, со кој се обезбедува надомест на материјалните трошоци во согласност со законот, платите и заедничката потрошувачка според колективниот договор, соодветен износ на тековно, основно и специјално одржување и средства за исплата на со закон утврдени обврски.

Член 115

Цените на услугите што ги дава јавната установа за деца и износот на надоместок на трошоците за престој во установа за деца што паѓа на товар на родителите чии деца ги користат нивните услуги, ги утврдува министерот за труд и социјална политика.

Цените на услугите за квалитетот повисок од утврдениот со стандардите и нормативите ги определува установата за деца со претходна согласност на министерот за труд и социјална политика.

Цените на услугите на приватната установа и установата за деца од член 70 на овој закон ги утврдува основачот.

Член 116

Министерството за труд и социјална политика во јавната установа за деца врши контрола на вистинитоста на податоците кои јавната установа ги доставува до Министерството, како и на законитоста на правилноста на користењето на средствата од Буџетот и средствата обезбедени од други извори.

XIII. НАДЗОР

Член 117

Министерството за труд и социјална политика врши надзор над спроведувањето на овој закон.

Министерството за труд и социјална политика може да запре од извршување општ акт на установа за деца ако не е во согласност со Уставот и закон и во рок од 15 дена ќе покрене постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оцена на уставноста и законитоста на истиот.

Министерството за труд и социјална политика по правото на надзор може да укине конечно решение за правата за заштита на децата утврдени со овој закон, ако утврди дека со него е повреден овој закон.

По укинувањето на решението од став 3 на овој член органот кој го донел решението е должен веднаш да го запре неговото извршување.

Член 118

Министерството за труд и социјална политика има право и должност да забрани на правно и физичко лице вршење на дејност, ако врз основа на извршениот надзор, утврди дека повеќе не се исполнети пропишаните услови за вршење на дејноста или дејноста се врши на штета на корисниците, а констатираните недостатоци правното и физичко лице не ги отстрани во рокот определен од Министерството за труд и социјална политика.

Против решението за забрана на вршење на дејноста може да се изјави жалба до Комисијата на Владата во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 119.

По конечност на решението од член 118 на овој закон, Министерството за труд и социјална политика ќе ѝ предложи на Владата да го одземе одобрението од членот 70 став 1 и член 71 став 1 на овој закон, а кога се работи за јавна установа ќе ѝ предложи донесување на одлука за престанок на јавната установа за деца.

Член 120

Над извршувањето на стручната работа во дејноста заштита на децата се врши стручен надзор.

Со надзорот на стручната работа се утврдува дали стручната работа за остварување на заштитата на децата е заснована на современи, научни и стручни методи и достигнувања за тој вид на дејност и дали таа се организира на најцелисходен и најефикасен начин.

Со надзорот на стручната работа се дава и непосредна стручна помош.

Член 121

Надзор над стручната работа во остварувањето на згрижувањето на воспитанието и одмор и рекреација, врши Министерството за труд и социјална политика, над остварувањето на образовната работа Министерството за образование и наука, а над здравствената заштита Министерството за здравство.

Надзор над стручната работа се врши најмалку еднаш во годината.

Извештај за извршениот надзор над стручната работа се доставува во рок од 15 дена по извршениот надзор до установата во која е извршен надзорот, до Министерството за труд и социјална политика и органот кој дал согласност за водење надзор, односно и на основачот ако установата е приватна.

Член 122

Установата за деца е должна да овозможи вршење на стручен надзор.

XIV. МАНИФЕСТАЦИИ ПОСВЕТЕНИ НА ДЕЦАТА

Член 123

Манифестации посветени на децата се: "Светски ден на детето", "Детска недела" и "Ден на детето".

"Светски ден на детето" е првиот понеделник во месец октомври.

"Детската недела" се одржува секоја година во првата полна недела од месец октомври и трае седум дена.

"Ден на детето" е последниот ден од "Детската недела".

Во време на траењето на манифестациите посветени на децата се организираат културни, забавни, образовни, спортско-рекреативни, активности од областа на екологијата и други активности посветени на децата.

Активностите на манифестациите посветени на децата се финансираат од средствата што се собираат во времетраењето на манифестацијата.

Член 124

За време на траењето на "Детска недела" се плаќа посебен износ на:

- секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации;
- секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи;
- секој влезен билет на спортски натпревари и други спортски приредби;
- секој продаден возен билет во железничкиот, автомобилскиот, меѓународниот, меѓуградскиот и авионскиот сообраќај и
- на секоја продадена грамофонска плоча, музички компакт диск и видеокасета.

Од плаќањето на износот од став 1 точка 1 на овој член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите културни манифестации организирани од страна на ученици и студенти во јавни установи.

Член 125

Владата со одлука секоја година го утврдува начинот на наплата на износот за "Детска недела" од членот 124 на овој закон.

XV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 126

Со парична казна од 40.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок работодавецот, ако спротивно на одредбите на овој закон, не дава податоци или дава неистинитите податоци од кои зависи остварувањето на право од заштита на децата или користењето на услугите во установите.

За прекршок од став 1 на овој член, ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 10.000 до 40.000 денари.

Член 127

Родителот или старателот на детето, корисник на право за заштита на деца, односно корисник на услуги во установите, ќе се казни за прекршок со парична казна од 8.000 до 10.000 денари, ако изјавата или барањето што ја дал содржи неистинити или неточни податоци, а послужила како доказ за остварување на право од заштита на децата или за користење на услуги во установа за деца.

Член 128

Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок одговорното лице од организационата единица на Министерството за труд и социјална политика кое спротивно на одредбите на овој закон ќе одобри право од заштита на децата.

Член 129

Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок лице кое врши политичко или верско организирање и дејствување и злоупотреба на децата поради политичко или верско организирање и дејствување, како и лице кое врши психичко или физичко малтретирање или казнување, или друго нечовечко постапување или злоупотреба на децата (член 9).

Член 130

Со парична казна од 40.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок установата за деца, ако:

- организира политичко или верско организирање и дејствување и во установата се врши злоупотреба на децата од истите побуди, како и се врши психичко или физичко малтретирање, казнување или друго нечовечко постапување или злоупотреба на децата (член 9);
- остварува планови и програми што не се донесени од надлежниот орган (членови 52 и 65);
- остварува програми без прибавено позитивно мислење (членови 53 и 65 став 3);
- не ја следи здравствената состојба на децата и не спроведува мерки за спроведување на истата (член 58 став 1);
- постапи спротивно на одредбата од член 58 став 2;
- не донесе или не достави годишна програма за работа (членови 59 и 68);
- не ги остварува стандардите и нормативите за вршење на дејноста (член 71 став 3);
- основа установа за деца без одобрение (членови 70 и 76);
- започне со работа и врши дејност, а не ги исполнува пропишаните услови, односно ако врши дејност без решение на надлежен орган (член 73 став 1);
- изврши избор на работници спротивно на условите утврдени со овој закон (од членовите 84 до 90);
- постапи спротивно на одредбите од член 92 ставови 1 и 2;
- не ја води пропишаната евиденција и документација или ја води спротивно на пропишаното со акт (член 106);
- не ја води пропишаната евиденција (член 107);
- користи прирачници, детски списанија и друга литература за кои нема решение за одобрување и употреба (член 108);

- не ги применува утврдените цени на услуги од надлежен орган (член 115);
- доставува неистинити податоци, како и незаконски или неправилно ги користи средствата (член 116) и
- не овозможи вршење на надзор (членови 117, 120 и 121).

За прекршок од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 10.000 до 40.000 денари и раководното лице во установата.

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се казни вработеното лице во установата, ако:

- телесно казни дете, односно психички го малтретира (член 9);
- ја води евиденцијата и документацијата спротивно на членовите 106 и 107 и
- користи прирачник, детско списание и друга стручна литература за кои нема решение за одобрување и употреба (член 108).

Член 131

Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок установа за деца која спротивно на одредбите од член 95 го распореди започнувањето и завршувањето на работното време.

За прекршок од ставот 1 на овој член, ќе се казни одговорното лице во установата со парична казна од 10.000 до 40.000 денари.

Член 132

Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се казни правното лице кое не наплатува средства за "Детска недела", односно кое не го уплатува наплатениот износ (членови 124 и 125).

За прекршок од ставот 1 на овој член, ќе се казни со парична казна од 10.000 до 20.000 денари одговорното лице на организацијата, правното лице.

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 133

Постојните организации за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст од денот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да работат како јавни установи за деца-детски градинки.

Постојните: Работна организација за одмор и рекреација на деца "Младост" - Скопје, Работна организација за одмор и рекреација на деца и младина "Илинден" - Гостивар, Детско одморалиште "Пелистер" - Битола, Претпријатие во општествена сопственост - Рекреативен центар "Малешево" - Берово, Претпријатие во општествена сопственост "Мајски Цвет" - Струга, од денот на влегувањето во сила на овој закон продолжуваат да работат како јавна установа за деца - детско одморалиште, а сезонските одморалишта продолжуваат да работат во рамките на организационите единици на Министерството за труд и социјална политика.

Член 134

Додатоците за деца, по влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат да се остваруваат согласно со одредбите од Законот за општествена заштита на децата ("Службен весник на СРМ" бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 12/93) и соодветните подзаконски акти до донесувањето на подзаконскиот акт од член 40 на овој закон.

Член 135

Сите подзаконски акти предвидени со овој закон, ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на подзаконските акти предвидени со овој закон, ќе се применуваат постојните подзаконски акти, доколку се во согласност со овој закон.

Член 136

Детските градинки и детските одморалишта, ќе ја усогласат својата организација, работење и акти со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на актите од ставот 1 на овој член ќе се применуваат постојните општи акти, доколку се во согласност со овој закон.

Доколку постојните општи акти не се во согласност со овој закон, овој закон се применува непосредно.

Член 137

Директорите на детските градинки именувани пред влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ги вршат своите функции до именувањето на нов орган на раководење, согласно со овој закон.

Органите на управување на детските градинки избрани пред влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ја вршат својата функција до изборот на нов орган на управување, согласно со овој закон.

Директорите на постојните организации за одмор и рекреација - детски одморалишта, именувани пред влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ги вршат своите функции до именување нов орган на раководење, согласно овој закон.

Органите на управување на постојните организации за одмор и рекреација - детски одморалишта, избрани пред влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ја вршат својата функција до избор на нов орган на управување.

Член 138

Постојните забавишни групи при основните училишта по влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да работат во состав на основните училишта преку кои обезбедуваат средства за функционирање од Министерството за образование и наука, односно од Буџетот на Републиката.

Член 139

Работниците со високо, више и средно образование кои на денот на влегувањето во сила на овој закон немаат соодветен вид и степен на образование и имаат најмалку пет години работно искуство на соодветното работно место, можат и понатаму да ја вршат работата на работното место на кое се затечени со влегувањето во сила на овој закон, а другите се должни да го оформат своето образование согласно со членовите од 84 до 89 од овој закон во рок од шест години од денот на влегувањето во сила на истиот.

Доколку во рокот предвиден во став 1 од овој член работниците не го оформат своето образование, работниот однос ќе им престане.

По исклучок на став 1 од овој член, постојниот кадар кој на денот на влегувањето во сила на овој закон работи во јавната детска градинка како воспитувачи и кои завршиле Филозофски факултет-педагошка група-насока за предучилишни педагози, Филозофски факултет-педагошка група за еднопредметна педагогија, или Филозофски факултет-група педагогија - двопредметни студии, група психологија, Филолошки факултет - група македонски јазик и група историја на книжевностите на народите на СФРЈ, Факултет за музичка уметност-наставна насока, Факултет за ликовни уметности-наставна насока и Факултет за физичка култура - наставна насока, ако имаат завршено специјалистичка студија за предучилишни педагози, продолжуваат и понатаму да ги вршат работите на воспитувачи.

Член 140

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за општествена заштита на децата ("Службен весник на СРМ" бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91) и "Службен весник на Република Македонија" бр. 12/93), Законот за одморалиштата на децата и младина ("Службен весник на СРМ" бр. 22/78, 17/91 и 38/91) и Законот за предучилишно и основно воспитание и образование ("Службен весник на СРМ" бр. 19/83, 29/89, 15/90, 11/91 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 14/95).

Член 141

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3128.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ .**

Се прогласува Законот за поттикнување и помагање на технолошкиот развој, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година.

Број 07-4584/1 Претседател
14 ноември 2000 година на Република Македонија,
Скопје **Борис Трајковски, с.р.**

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ
НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој закон се уредува поттикнувањето и помагањето на технолошкиот развој во Република Македонија, програмирањето на дејноста и нејзиното финансирање.

Член 2

Под технолошки развој во смисла на овој закон, се подразбира:

- развој на сопствени технологии;
- унапредување на самостојна стопанска основа;
- модернизација на постојните производни капацитети;
- формирање иновациони центри и технолошки јадра;
- изградба на неопходна технолошка инфраструктура и
- трансфер на знаења преку континуирана надградба на стручноста.

II. ПРОГРАМИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА**Член 3**

Технолошкиот развој, во согласност со член 2 од овој закон се остварува врз основа на Програма за поттикнување и помагање на технолошкиот развој, и тоа:

- нова технологија на производи и услуги, конкурентна на странските пазари;
- подобрување на постојните производи, производствени процеси, услуги, технологии и
- програма за технолошка надградба според европски стандарди со соодветна застапеност на најфреквентните европски јазици.

Член 5

Програмата од член 3 на овој закон ја реализираат субјектите на технолошкиот развој, и тоа: трговски друштва; истражувачко развојни организации; јавни научни установи - институти; иновациони центри и технолошки јадра; здруженија на граѓани чија дејност се заснова на иноваторство и технички унапредувања и други правни и физички лица што остваруваат активности во функција на технолошкиот развој.

Член 6

Министерството за образование и наука основа банка на податоци за дејностите од технолошкиот развој, како и за континуираната технолошка надградба на знаење.

III. ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ**Член 7**

Средствата за остварување на Програмата се обезбедуваат од средствата на Буџетот на Република Македонија и со нив располага Министерството за образование и наука.

За распределба на средствата од став 1 на овој член Министерството за образование и наука донесува годишна програма за поттикнување и помагање на технолошкиот развој.

Финансирањето на дејноста на технолошкиот развој може да се врши и од буџетите на општините, буџетот на град Скопје, сопствени приходи, камати, дивиденди, легати, подароци, завештанија и друго.

Член 8

Распределбата на средствата од член 7 став 1 на овој закон се врши по пат на јавен конкурс.

Член 9

Средствата за поттикнување и помагање на технолошкиот развој можат да ги користат субјектите на технолошкиот развој преку проекти и програми во согласност со член 4 од овој закон.

Член 10

Условите, критериумите и начинот на користење на средствата за поттикнување и помагање на технолошкиот развој се утврдуваат со Правилник кој го донесува министерот за образование и наука.

За доделените средства Министерството за образование и наука склучува посебен договор.

IV. НАДЗОР**Член 11**

Министерството за образование и наука врши надзор за спроведување на одредбите на овој закон.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 12**

Министерството за образование и наука ќе ја донесе Програмата од член 3 на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Министерството за образование и наука ќе донесе подзаконски акти што произлегуваат од овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3129.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година.

Број 07-4582/1 Претседател
14 ноември 2000 година на Република Македонија,
Скопје **Борис Трајковски, с.р.**

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

Член 1

Во Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98) во членот 11 алинеите 1 и 3 се менуваат и гласат:

"- три радио мрежи на ултра кратки бранови (VHF/FM),
- три телевизиски мрежи (VHF/UHF)".

Член 2

Членот 28 се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3130.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година.

Број 07-4579/1 Претседател
14 ноември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Член 1

Во Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97 и 40/99), во членот 6 ставот 3 се менува и гласи:

"Дистрибуција на електрична енергија, во смисла на овој закон, е пренесување на електрична енергија низ дистрибутивните системи на среден и низок напон со цел за нејзина испорака на купувачите."

Член 2

Во членот 10-б по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

"Купувач на енергија и енергенти, во смисла на овој закон, е правно или физичко лице кое купува енергија и енергенти на големо, краен купувач на енергија и енергенти, претприемач или дистрибутивно претпријатие.

Продавач на енергија и енергенти, во смисла на овој закон, е правно или физичко лице кое врши продажба на енергија и енергенти."

Член 3

По членот 10-б се додава нов член 10-в, кој гласи:

"Член 10-в

Снабдување со енергија и енергенти, во смисла на овој закон, е испорака или продажба на енергија и енергенти на купувачите.

Испорака на енергија и енергенти, во смисла на овој закон, е испорака на енергија и енергенти на корисници.

Снабдувач со енергија и енергенти, во смисла на овој закон, е испорачател и/или продавач на енергија и енергенти на купувачи."

Член 4

Во членот 11 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"Корисник на енергетскиот систем, во смисла на овој закон, е секое правно или физичко лице кое снабдува или се снабдува со енергија преку преносни или дистрибутивни системи."

Член 5

Членот 11-а се брише.

Член 6

Во членот 13 став 1 точката на крајот од ставот се брише и се додаваат зборовите: "или се дел од енергетските системи".

Член 7

Во членот 13-а ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

"Условите за вршење на услугите од став 1 на овој член и тарифните ставови треба да се објективни и еднакви за сите корисници и се објавуваат во средствата за јавно информирање.

Доколку правните лица од став 1 на овој член неосновано одбијат да ги дадат услугите или вршат дискриминација по било која основа при давањето на услугите од став 1 на овој член, правното лице заинтересирано за добивање на тие услуги може да бара министерството надлежно за работите на енергетиката да преземе мерки и активности за решавање на барањето во согласност со закон."

Член 8

Во членот 14 по зборот "должни" се додава зборот "дејноста".

Член 9

Во членот 25 ставот 2 се менува и гласи:

"Енергетски систем, во смисла на овој закон, е систем за:

- производство, пренесување, дистрибуција и потрошувачка на електрична енергија;
- производство, транспорт, дистрибуција и потрошувачка на природен гас;
- производство, пренесување, дистрибуција и потрошувачка на топлинска енергија и
- производство, пренесување, дистрибуција и потрошувачка на геотермална енергија."

Член 10

Членот 26 се менува и гласи:

"Производителите и испорачателите на енергија се должни корисниците да ги снабдат со енергија во согласност со енергетскиот биланс, договорот за снабдување и условите за снабдување со соодветниот вид на енергија."

Член 11

Во членот 30 став 4 зборовите: "24 часа" се заменуваат со зборовите: "три дена".

Член 12

Во членот 33 став 1 точката 5 се менува и гласи:

"Да ја плати испорачаната енергија согласно со условите за снабдување, договорот за снабдување и законот и".

Член 13

Во членот 37 став 1 уводната реченица се менува и гласи:

"Со условите за снабдување на соодветен вид енергија од енергетските системи поблиску се

определуваат условите и начинот на снабдување и меѓусебните права, обврски и одговорности на снабдувачот и купувачот на соодветен вид енергија, а особено:"

Во став 2 зборовите: "Одлуката за општите услови за испорака" се заменуваат со зборовите: "Условите за снабдување", а зборот "содржи" се заменува со зборот "содржат".

Во став 3 зборовите: "Одлуката за општите услови за испорака" во првиот, вториот и четвртиот ред се заменуваат со зборовите: "Условите за снабдување", а зборовите: "ја донесува" во третиот и шестиот ред се заменуваат со зборовите: "ги донесува".

Член 14

По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи:

"Член 39-а

Производна цена на одделен вид енергија, во смисла на овој закон, е цената формирана според Методологијата за формирање на цените на одделни видови енергија, на прагот на производниот објект.

Малопродажната цена на одделни видови енергија, во смисла на овој закон, е цената формирана според Методологијата за формирање на цените на одделни видови енергија, која во себе ја содржи производната цена, цената на транспортот, прометната маржа, акцизата, даноците и други посебни давачки."

Член 15

Во членот 40 став 2 зборовите: "Одлуките за" се бришат.

Член 16

Во членот 41 став 1 зборот "испорачателот" се заменува со зборовите: "корисникот на системот кон кој се приклучува", а зборовите: "од 10%" се бришат.

Член 17

Во членот 42 став 1 зборовите: "Испорачателот на" се заменуваат со зборовите: "Снабдувачот на корисникот со".

Член 18

Во членот 43 ставот 1 се менува и гласи:

"Правните и физичките лица кои стопанисуваат со енергетскиот систем се должни во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето за приклучување на енергетскиот систем да го приклучи корисникот на енергија на енергетскиот систем ако се исполнети условите од енергетската согласност и договорот за снабдување."

Ставовите 2, 3 и 4 се бришат.

Член 19

Во членот 65 став 1 точка 4 зборовите: "општите услови за испорака" се заменуваат со зборовите: "условите за снабдување".

Член 20

Условите за снабдување на соодветен вид енергија од енергетските системи од член 37 на Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97 и 40/99) ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21

Тарифните системи од член 40 став 2 на Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97 и 40/99) ќе се донесат во рок од 18 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3131.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на занаетчиската дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година.

Број 07-4562/1

14 ноември 2000 година на Република Македонија,
Скопје

Претседател

Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за вршење на занаетчиската дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 37/98) во членот 1 по зборот "дејност" точката се брише и се додаваат зборовите: "и здружувањето на вршителите на занаетчиската дејност во Занаетчиска комора на Македонија".

Член 2

По членот 4 се додаваат три нови члена 4-а, 4-б и 4-в, кои гласат:

"Член 4-а

Под занаетчиска дејност, во смисла на член 2 од овој закон, се смета и вршењето на угостителски и превознички услуги од страна на физички лица, доколку работењето не го надминува обемот на помал занает согласно со член 3 од овој закон.

Физичките лица од став 1 на овој член вршењето на дејноста се должни да го запишат во регистарот на занаетчиите.

Под превознички услуги, во смисла на став 1 од овој член, се сметаат авто-такси превозот на патници и превозот на стока во внатрешниот сообраќај, како и јавниот превоз на патници во слободна пловидба во езерскиот сообраќај.

Дејноста од став 3 на овој член може да се врши доколку по уписот во регистарот на занаетчиите вршителот на дејноста се стекне со лиценца согласно со законот со кој се уредува превозот во патниот сообраќај, односно ги исполни условите согласно со законот со кој се уредува езерската пловидба.

Член 4-б

Република Македонија презема мерки за заштита на старите занаети и заштита и унапредување на занаетчиските дејности кои се дефицитарни.

Член 4-в

Заради развојот на занаетството, унапредување на стручноста и деловните обичаи и норми, подобрување на квалитетот на занаетчиските производи и услуги, како и заради усогласување и застапување на заедничките интереси, вршителите на занаетчиската дејност се здружуваат во Занаетчиска комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора).

Во рамките на Комората за подрачјето на една или повеќе единици на локалната самоуправа, односно за Градот Скопје можат да се основаат подрачни занаетчиски комори (во натамошниот текст: подрачни комори).

Комората има својство на правно лице.

Комората врши одредени јавни овластувања кои и се доверени со овој и друг закон."

Член 3

Во членот 5 став 1 зборовите: "Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на човековата околина и Министерството за стопанство" се заменуваат со зборовите: "Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за економија".

Во став 2 зборовите: "за стопанство" се заменуваат со зборовите: "за економија".

Член 4

Членот 8 се брише.

Член 5

Во членот 9 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Барањето од став 2 на овој член не се поднесува при префрлување на занаетчиската дејност од едно на друго лице, доколку не се врши промена на видот на занаетчиската дејност и дејноста се врши во истите простории."

Ставот 3 станува став 4.

Член 6

Во насловот пред членот 13 зборовите: "од страна на занаетчија" се бришат, а во членот 13 во уводната реченица на став 1 по зборот "лице" се додаваат зборовите: "кое не е регистрирано како трговец - поединец".

Во став 2 по зборот "лице" се додаваат зборовите: "кое не е регистрирано како трговец - поединец".

Член 7

Во членовите 14, 15 ставови 1 и 4, 16 став 1, 24 ставови 2 и 4, 25 став 1, 26 ставови 1 и 2, 28 став 1, 29, 37, 49 став 1 и 51 став 2 зборовите: "за стопанство" се заменуваат со зборовите: "за економија".

Член 8

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:

"Член 14-а

Доколку трговецот - поединец, како и основачот, односно основачите на трговско друштво не ги исполнуваат условите од член 13 став 1 точки 3 и 4 на овој закон, занаетчиската дејност ќе може да ја врши ако вработи лице кое ги исполнува тие услови."

Член 9

Во членот 17 став 1 зборовите: "за стопанство" се заменуваат со зборовите: "за економија".

Во став 3 зборовите: "за стопанство" се заменуваат со зборовите: "за економија", а по зборовите: "здравствено осигурување" се става записка и се додава зборот "Комората".

Во став 6 зборовите: "министерот за стопанство" се заменуваат со зборовите: "министерот за економија".

Член 10

По членот 17 се додава нов член "17-а", кој гласи:

"Член 17-а

Податоците содржани во регистарот на занаетчии се јавни и никој не може да се повикува на нивно непознавање.

Секое лице има право да изврши увид во регистарот на занаетчии и да добие податоци од регистарот.

За добивање на податоци од регистарот се наплаќува надомест на реалните (оперативни) трошоци.

Висината на надоместот од став 3 на овој член ја пропишува министерот за економија."

Член 11

Во членот 24 став 2 зборовите: "членот 8 точки 1 и 2" се заменуваат со зборовите: "членот 13 став 1 точки 3 и 4".

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Во случаите од став 1 точки 6 и 7 на овој член занаетчијата е должен до Министерството за економија да достави и соодветно мислење од Комората."

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 12

Во членот 31 зборовите: "за стопанство" се заменуваат со зборовите: "за економија", а по зборовите: "здравствено осигурување" се додаваат зборовите: "Комората и".

Член 13

По членот 31 се додава нов дел 6, со назив: "Посебни мерки за заштита на старите занаети и заштита и унапредување на занаетчиските дејности кои се дефицитарни" и четири нови члена 31-а, 31-б, 31-в и 31-г, кои гласат:

"6. Посебни мерки за заштита на старите занаети и заштита и унапредување на занаетчиските дејности кои се дефицитарни.

Член 31-а

Заради заштита на старите занаети и заштита и унапредување на занаетчиските дејности кои се дефицитарни Владата на Република Македонија донесува годишна програма.

Член 31-б

Средства за заштита на старите занаети и заштита и унапредување на занаетчиските дејности кои се дефицитарни се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Член 31-в

Средствата кои се обезбедуваат согласно со член 31-б од овој закон се користат особено за:

- обезбедување услови за одржување на старите занаети;
- презентирање на старите занаети на саеми и други стопански и културни манифестации во земјата и странство;
- обучување на заинтересирани лица за вршење на стари и дефицитарни занаети и
- учество во изградба и уредување на деловни простории и простори наменети за вршење на стари и дефицитарни занаети.

Член 31-г

Програмата од член 31-а на овој закон ја спроведува Министерството за економија."

Член 14

Во членот 33 ставот 2 се менува и гласи:

"Стручната оспособеност од став 1 на овој член за вршење на определена занаетчиска дејност се проверува од комисија формирана од Комората. При проверката на стручната оспособеност може да присуствува и предметниот наставник."

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Стручната оспособеност од став 2 на овој член се проверува според програма која ја донесува Комората во согласност со Министерството за образование и наука.

На лицата за кои ќе се утврди дека се стручно оспособени им се издава уверение за стручна оспособеност."

Член 15

Членот 35 се менува и гласи:

"Практичната настава за учениците од стручното образование може да се изведува кај вршител на занаетчиската дејност каде што дејноста се врши од лице кое се стекнало со звање мајстор."

Член 16

Во членот 36 ставот 2 се менува и гласи:

"Опременоста на просториите ја оценува комисија образована од министерот за економија, во чиј состав се претставници од Министерството за економија,

Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука и Комората."

Член 17

Во членот 37 став 1 бројот "44" се заменува со бројот "36".

Во став 2 зборовите: "физичка култура" се заменуваат со зборовите: "наука и Комората."

Член 18

Во членот 38 став 2 зборовите: "физичка култура" се заменуваат со зборот "наука".

Член 19

Во членот 40 став 2, во втората реченица по зборот "односно" се додаваат зборовите: "уверение за стручната оспособеност", зборот "стекната" се заменува со зборот "издадено", а по зборовите: "во согласност со" се додаваат зборовите: "член 33 став 3".

Член 20

Во членот 41 во првата реченица зборовите: "министерот за стопанство" се заменуваат со зборот "Комората".

Член 21

Членот 42 се менува и гласи:

"Мајсторскиот испит се полага на начин и според програма која ја донесува Комората.

Мајсторскиот испит содржи теоретски и практичен дел.

За полагање на мајсторскиот испит кандидатот плаќа трошоци чија висина и начин на плаќање ги определува Комората."

Член 22

Во членот 44 став 2 зборовите: "пропишува министерот за стопанство" се заменуваат со зборовите: "пропишува Комората".

Во ставот 3 зборовите: "Министерството за стопанство" се заменуваат со зборот "Комората".

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"Комората го известува Министерството за економија за секој извршен упис во регистарот во кој се запишуваат лицата кои се стекнале со звање мајстор за вршење соодветна занаетчиска дејност."

Член 23

Називот на главата III. "ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИИТЕ" се менува и гласи: III. "ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА И ПОДРАЧНИ КОМОРИ".

Член 24

По членот 45 во главата III се додаваат 13 нови члена 45-а, 45-б, 45-в, 45-г, 45-д, 45-е, 45-ж, 45-з, 45-и, 45-ј, 45-к и 45-л, кои гласат:

"Член 45-а

Членови на Комората можат да бидат и други правни и физички лица регистрирани за вршење други стопански дејности, како и други организации, здруженија на граѓани и фондации, банки и други финансиски организации, кои со своето дејствување придонесуваат за развојот и унапредувањето на занаетчиските и другите стопански дејности, развојот и унапредувањето на претприемништвото и малите и средните претпријатија.

Член 45-б

Комората е непрофитна организација која не може да врши трговска дејност.

Ако во работењето на Комората се оствари добивка, таа мора да биде употребена исклучиво за поддржување и остварување на целите и задачите заради кои таа е основана.

Комората за своите обврски одговара со својот имот и средства.

Член 45-в

За финансирање на своите цели, задачи и надлежности Комората може да основа трговско друштво.

Добивката остварена од работењето на друштвото од став 1 на овој член е приход на Комората.

Член 45-г

Комората не може да врши политички активности или да го користи својот имот и средства за остварување на цели на политички партии.

Како политичка активност, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира особено учество на било кој начин во изборната кампања и финансирањето на политичките партии.

Член 45-д

Работата на Комората е јавна.

Работењето на Комората не може да биде насочено кон насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија, поттикнување или повикување на воена агресија и разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост.

Член 45-ѓ

Комората е независна и самостојна организација на вршителите на занаетчиската дејност од Република Македонија основана заради:

1) остварување на заеднички општествени, економски и социјални интереси на вршителите на занаетчиската дејност;

2) развој и унапредување на занаетчиството во рамки на слободното дејствување на законитостите на пазарот;

3) организирање на облици на стручно образование, преквалификација и доквалификација за потребите на вршителите на занаетчиската дејност;

4) подобрување на квалитетот на стоките и услугите кои ги произведуваат, односно ги даваат вршителите на занаетчиската дејност;

5) заштита, спроведување и унапредување на добрите деловни обичаи и стандардите и нормите за квалитет;

6) заштита и унапредување на конкуренцијата и спречување на нелојалната конкуренција меѓу вршителите на занаетчиската дејност;

7) развивање и одржување систем на деловни и други информации потребни за развој на занаетчиството (единствен информационален систем) и

8) промоција и обезбедување на средства за заштита на старите занаети и заштита и унапредување на занаетчиските дејности кои се дефицитарни.

Член 45-е

Со статутот на Комората поблиску се уредуваат прашањата во врска со:

1) целите и задачите на Комората и начинот на нивното остварување;

2) условите и начинот на пристапување, истапување и исклучување од членство во Комората;

3) правата, обврските и одговорностите на членовите на Комората;

4) бројот, начинот и постапката за избор на членови на Собранието на Управниот одбор на Комората;

5) надлежностите на органите на управувањето на Комората;

6) организационата поставеност на Комората;

7) услови и начин под кои се организираат подрачните комори;

8) изворите на приходите потребни за финансирањето на функциите на Комората;

9) судот на честа на Комората и

10) други прашања во согласност со закон.

Собранието на Комората го донесува Статутот.

На одредбите на Статутот на Комората кои се однесуваат на вршењето јавни овластувања, согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 45-ж

Средства за работа на Комората се обезбедуваат од:

- 1) коморски придонес;
- 2) приходи од имот;
- 3) надоместок за извршени услуги по основа на вршење на јавни овластувања и
- 4) донации и други извори во согласност со овој и друг закон.

Член 45-з

Основицата, висината, начинот и роковите за плаќање на коморскиот придонес и надоместоците за извршени услуги за вршење на јавни овластувања ги утврдува Собранието на Комората.

Владата на Република Македонија дава согласност на висината на надоместокот за извршени услуги за вршење на јавни овластувања.

Органи на Комората**Член 45-и**

Со Комората управуваат членовите на Комората преку свои претставници во органите на Комората.

Органи на Комората се Собранието, Управниот одбор и претседателот на Комората.

Собранието на Комората го сочинуваат претставници од подрачните комори.

Собранието и Управниот одбор се органи на управување на Комората со права и надлежности утврдени со Статутот на Комората.

Претседателот на Комората ја застапува и претставува Комората, раководи со нејзината работа и ги извршува одлуките и заклучоците на нејзините органи.

Член 45-ј

Претставниците во органите на Комората ги избираат членовите на Комората на начин утврден со Статутот на Комората.

Претставниците во органите на Комората се одговорни за својата работа пред членовите на Комората.

Суд на честа**Член 45-к**

Судот на честа одлучува за повредите на добрите деловни обичаи во работењето на вршителите на занаетчиската дејност.

Судот на честа одлучува и за неизвршување на обврските на членовите на Комората и за други повреди на Статутот за чија повреда можат да се изречат мерки согласно со Статутот на Комората.

Подрачни комори**Член 45-л**

Подрачните комори се организираат за подрачјето на една или повеќе единици на локалната самоуправа.

За подрачјето на Градот Скопје се организира една подрачна комора.

Средства за работа на подрачните комори се обезбедуваат од приходите на Комората на начин и под услови определени со Статутот на Комората."

Член 25

Членовите 46, 47 и 48 се бришат.

Член 26

Во членот 54 став 1 точка 1 зборовите: "членот 8 став 1 точки 1 и 2" се заменуваат со зборовите: "членот 13 став 1 точки 3 и 4".

Член 27

Во членот 55 став 1 точки 10 и 11 зборот "стопанството" се заменува со зборот "економијата".

Член 28

По членот 59 се додава нов член 59-а, кој гласи:

"Член 59-а

Занаетчиската комора на Македонија ќе се основа најдоцна во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој закон.

Јавните овластувања кои и се доверени со овој закон, Комората ќе отпочне да ги врши во рок од шест месеци од денот на основањето.

До истекот на рокот од став 2 на овој член, јавните овластувања што со овој закон и се доверени на Комората, ќе продолжат да ги вршат надлежните министерства."

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3132.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за вино, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година.

Број 07-4581/1

14 ноември 2000 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО****Член 1**

Во Законот за вино ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/73, 51/88, 20/90, 17/91 и 83/92), по членот 40 се додава нова глава VI-а и 13 нови члена: 40-а, 40-б, 40-в, 40-г, 40-д, 40-е, 40-ж, 40-з, 40-с, 40-и, 40-ј, 40-к, кои гласат:

"VI-а ФОНД ЗА ГРОЗЈЕ И ВИНО**Член 40-а**

Заради остварување и усогласување на интересите и заради вршење дејности и активности со цел за подобрување и унапредување на винарството, се формира Фонд за грозје и вино (во натамошниот текст: Фонд).

Член 40-б

Членови на Фондот се правните субјекти што се занимаваат со производство и промет на грозје и вино и претставници на здруженијата на индивидуални производители на вино.

Член 40-в

За основање и почеток за работа на Фондот се обезбедуваат средства од Буџетот на Република Македонија во висина утврдена со Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството.

Член 40-г

Фондот ги врши следниве работи:

1. Врши координација на работата на своите членки со цел за организиран настап на домашниот и странскиот пазар;

2. Преку своите тела врши испитувања на пазарите во странство, врши заедничко маркетиншко претставување на странските пазари;

3. Својата политика ја сообразува со интересите на Република Македонија;

4. Своите членови ги насочува кон најповолните домашни и странски понудувачи на сировини и репроматеријали;

5. Предлага решенија за проблемите во лозарство-то и винарството до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;

6. Се залага за поттикнувачките мерки во областа на лозарството и винарството;

7. Изнаоѓа најразлични облици за унапредување на лозарското и винарското производство;

8. Дава стручна помош на членките;

9. Утврдува минимални откупни цени на грозјето за членките на Фондот;

10. Утврдува минимални цени за извоз на вино за членките на Фондот и

11. Врши и други работи утврдени со закон.

Член 40-д

За извршување на работите од член 40-г на овој закон, Фондот донесува Програма за унапредување и поттикнување на лозарството и винарството, за наредната година најдоцна до 31 декември во тековната година.

На Програмата за унапредување и поттикнување на лозарството и винарството согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 40-ѓ

Фондот има својство на правно лице.

Член 40-е

Органи на Фондот се Управниот одбор и директорот.

Член 40-ж

Со Фондот управува Управен одбор.

Управниот одбор на Фондот има девет члена кои ги именува Владата на Република Македонија за време на четири години.

Управниот одбор на Фондот од своите редови избира претседател за време од четири години.

Управниот одбор на Фондот, најмалку еднаш годишно, поднесува извештај за својата работа до Владата на Република Македонија.

Член 40-з

Управниот одбор на Фондот донесува:

- Статут и други општи акти на Фондот,
- Финансиски план на Фондот,
- Годишна сметка на Фондот,
- Одлука за користење на средства,
- Одлуки и други акти утврдени со закон и со Статутот на Фондот.

Член 40-с

Со Фондот раководи директор.

Директорот го застапува и претставува Фондот.

Член 40-и

Директорот на Фондот го именува и разрешува Владата на Република Македонија.

Мандатот на директорот е четири години.

Член 40-ј

Други извори на средства на Фондот се:

- членарина која ја плаќаат членките на Фондот;
- донации и спонзорства и
- други приходи.

Член 40-к

Материјалите, стручните и административните работи ги вршат стручни служби на Фондот."

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3133.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година.

Број 07-4583/1
14 ноември 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА

Член 1

Во Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98) во членот 7 став 1 алинеите 1 и 3 се менуваат и гласат:

"- три радио мрежи на ултра кратки бранови (VHF/FM)

- три телевизиски мрежи (VHF/UHF)".

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3134.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.11.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар.бр. 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки: --Со зафатнина на цилиндриците над

8703 32

1500 см³ до 2500 см³:
 ---Нови:
 ---Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 2000 см³:
 8703 32 90 90 ---Со зафатнина на цилиндриците над 2000 см³ до 2500 см³
 а) Форд транзит-160, со број на шасија SFACXXBDVCLB25 052 1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5263/1 Претседател на Владата
 14 ноември 2000 година на Република Македонија,
 Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

3135.

Врз основа на член 41 од Законот за заштита при работа ("Службен весник на РМ" бр. 13/98, 21/98 и 33/2000), министерот за труд и социјална политика до-несува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водењето на евиденцијата во областа на заштитата при работа и тоа за:

- стручното обучување и оспособување на работниците за безбедна работа;
- извршените прегледи на орудијата за работа;
- спроведените испитувања на физичките, хемиските и биолошките штетности и на микроклимата во работните и помошните простории и простори, односно на работните места;
- претходните и периодичните здравствени прегледи на работниците; и
- повредите при работа, заболувањата во врска со работата и смртните случаи при работата.

Член 2

Евидентирањето се врши со запишување на состојбите односно на податоците во средството за евиденција кое мора да биде устроено и водено согласно одредбите на овој правилник.

Запишувањето на податоците се врши врз основа на документи издадени од овластено домашно или странско правно или физичко лице.

Член 3

Како документи, во смисла на овој правилник, се сметаат особено техничките упатства, јавните исправи, упатствата за употреба, извештаите, наодите, овластувањата, уверенијата, одлуките и другите документи кои се носат согласно прописите за заштита при работа и истите претставуваат составен дел на евиденцијата.

Документите од ставот 1 на овој член, треба да се пазат од оштетување и уништување.

Член 4

Евиденцијата за стручното обучување и оспособување на работниците за безбедна работа содржи податоци за:

- име (татково име) и презиме на работникот кој е обучуван и оспособуван за безбедна работа;
- време (датум) на обучувањето;
- основ на обучувањето (почетно вработување, промена на работно место, промена на орудието за работа односно на технолошкиот процес);
- место на обучувањето и оспособувањето на работникот;

- назив на правното односно физичкото лице кое го извршило обучувањето;
- датум на извршена проверка на оспособеноста на работникот за самостојна и безбедна работа на работното место;

- датум на извршената посебна обука на претставникот на работниците за заштита при работа.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член задолжително ги содржи и програмите врз основа на кои е спроведено теориското обучување на работниците, писмените документи за резултатите од спроведеното обучување и оспособување како и други документи предвидени со прописите за заштита при работа и актите на работодавецот.

Член 5

Евиденцијата на извршените прегледи и испитувања на орудијата за работа (во натамошниот текст: орудије) содржи податоци за:

- назив на орудието и неговите основни технички податоци и карактеристики;
 - место (работна просторија односно простор) каде се наоѓа орудието;
 - датум на извршен преглед односно испитување на орудието пред неговата прва употреба;
 - датум на извршениот преглед односно испитување на орудието по неговата реконструкција, измена или хаварија;
 - датум на извршениот преглед односно испитување на орудието по неговото преместување од едно на друго место;
 - други прегледи и испитувања на орудијата преземени согласно упатствата на производителот, техничките прописи и стандарди, со актот на работодавецот и со прописите за заштита при работа;
 - последен преглед односно испитување на исправноста на орудието; и
 - назив на овластеното правно лице кое го извршило прегледот односно испитувањето на орудието и податоци за работниците кои учествувале во прегледите односно испитувањата (име и презиме, работна функција, стручна подготовка, работно искуство).
- Како орудије за работа во смисла на овој член се сметаат постројките, машините, уредите и други орудија за работа на механизирани погон.

Член 6

Евиденцијата од членот 6 на овој правилник, задолжително содржи и: техничко упатство, упатство за употреба и одржување на орудието, јавна исправа дека во однос на орудието се применети пропишаните мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа, овластувањето на правното лице за вршење прегледи и испитување на орудието за работа, писмен документ за резултатите од спроведените прегледи и испитување, како и други исправи согласно прописите за заштита при работа.

Член 7

Евиденцијата на испитувањата на физичките, хемиските и биолошките штетности, микроклимата и осветленоста во работните и помошните простории и простори и на определени работни места содржи податоци за:

- назив на работните и помошните простории и простори односно на работните места каде е вршено испитувањето на условите за работа односно на штетностите;
- прво испитување (ден, месец и година);
- датум на наредните испитувања вршени согласно членовите 30 и 31 од Законот за заштита при работа;
- предмет на испитувањето;
- средства со кои е извршено испитувањето;
- назив и адреса на испитувачот (правното лице или податоци за работниците кои го вршеле испитувањето) (име и презиме, работна функција, стручна подготовка, работно искуство).

Извештаите, јавните исправи, овластувањата и другите документи за извршените испитувања на условите и штетностите при работа се составен дел на евиденцијата од ставот 1 на овој член.

Член 8

Евиденцијата на претходните и периодичните здравствени прегледи содржи податоци за:

- назив и седиште на здравствената организација што го извршила прегледот;
- датум на извршениот претходен односно периодичен здравствен преглед;
- име (татково име) и презиме на прегледаниот работник;
- назив и адреса на работодавецот кај кого работи работникот;
- вид на работата која ја врши работникот;
- услови под кои ја врши работата;
- утврдено професионално заболување или друго заболување на работникот;
- упатување на работникот до органот надлежен за утврдување на неговата преостаната работна способност согласно прописите за пензиско и инвалидско осигурување.

Наодите и мислењата за здравствената состојба на работникот и известувањата доставени на работодавецот се составен дел на евиденцијата од ставот 1 на овој член.

Член 9

Евиденцијата на повредите при работа, заболувањата во врска со работата и на смртните случаи при работата, содржи податоци за:

- презиме, татково име и име на повредениот, заболениот или погинатиот работник и датум на раѓањето;
- краток опис на повредата, заболувањето, односно на смртниот случај;
- извор односно причина на повредата, заболувањето, односно на смртниот случај;
- тежина на повредата (лесна, тешка, со смртни последици);
- датум и час на повредата односно смртниот случај;
- траење на спреченоста на работа поради повредата односно заболувањето на работникот (во денови);
- преземени мерки за отстранување на изворите односно причините на повредите односно заболувањата во врска со работата и на смртните случаи при работата;
- податоци за покренување постапка за одговорност.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2732/00
27 октомври 2000 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

3136.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 8 ноември 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 160 точка 11 во делот "и втор" од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97 и 24/2000).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.

бр. 98/2000 од 13 септември 2000 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 160 точка 11 во делот "и втор" од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за согласноста со оспорениот дел на одредбата со член 15 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 160 точка 11 од Законот, во Фондот се решава во прв и втор степен за правата од пензиското и инвалидското осигурување и се врши исплата по донесените решенија.

5. Според член 15 од Уставот се гарантира правото на жалба против поединечните правни акти донесени во постапка во прв степен пред суд, управен орган или организација или други институции што вршат јавни овластувања.

Со Законот за пензиското и инвалидското осигурување се утврдува дека Фондот за пензиското и инвалидското осигурување има својство на правно лице (член 8 став 2 од Законот), дека дејноста на фондот е од јавен интерес (член 9 од Законот) и дека фондот има статут со кој се уредува начинот на остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување (член 169 од Законот). Понатаму, според член 141 став 1 од Законот, против решението донесено во прв степен на Фондот, односно кај работодавецот осигуреникот, корисникот на пензија или членот на семејството има право на жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија, за решавање во втор степен по предметите од пензиското и инвалидското осигурување, односно кај работодавецот во рок од 15 дена од денот на приемот на решението. Според тоа јасно произлегува дека Фондот е институција со јавни овластувања и дека таа институција решава за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен.

Со оглед на тоа што со оспорениот дел на одредбата на член 160 точка 11 од Законот е уредено фондот да решава во прв и втор степен за правата од пензиското и инвалидското осигурување, а не по жалба за тоа да одлучува орган кој не учествувал во одлучувањето во прв степен, Судот оцени дека оспорениот дел на одредбата не е во согласност со член 15 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 98/2000

8 ноември 2000 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

3137.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 8 ноември 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за усвојување Предлог Делалниот урбанистички план за населбата "Железничка"-Охрид, донесен од Собранието на Општина Охрид на 6 декември 1990 година ("Службен гласник на Општина Охрид" бр. 9/90).

2. Се става вон сила Решението за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија што се преземени врз основа на Одлуката означена во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива од Приватното претпријатие "Гица"-Охрид, поведе постапка за оценување законитоста на Одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со членот 32 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање ("Службен весник на РМ" бр. 38/90).

5. Судот на седницата утврди дека со оспорениот детален урбанистички план за населбата "Железничка" во Охрид се отстапува од урбанистичките решенија содржани во Основниот урбанистички план за Охрид и тоа просторот наменет за индустрија во оваа населба се пренаменува во зона на становање. Судот на седницата, исто така, утврди дека не била побарана претходна согласност за донесување на оспорениот план од органот на Републиката надлежен за работите на урбанизмот и покрај тоа што бил должен да ја прибави. Ова од причини што обврската урбанистичкиот план, пред донесувањето задолжително да се доставува до републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот на согласност заради оценката на нивната меѓусебна усогласеност, како и усогласеноста со просторните планови и со одредбите на овој закон, произлегува од Законот за изменување и дополнување на Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање ("Службен весник на РМ" бр. 38/90), кој стапил во сила на 27 ноември 1990 година, конкретно оваа обврска е утврдена со изменетиот член 32 на овој закон. Ако се има предвид дека Одлуката за донесување на оспорениот план е донесена од Собранието на Општина Охрид на 6 декември 1990 година, односно 9 дена по стапување во сила на овој закон, тогаш несомнено Собранието пред донесувањето било должно да ја прибави ваквата согласност.

Според мислењето на судот претходната согласност од надлежниот орган на Републиката за донесување на урбанистичкиот план е инструмент со кој органот потврдува дека плановите како подзаконски акти се меѓусебно усогласени и претставува интегрален дел на урбанистичкиот план затоа што дури со дадена согласност актот станува полноважен.

Со оглед на тоа што за донесување на оспорениот план не е дадена претходна согласност од надлежниот орган на Републиката, судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со член 32 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

6. Со оглед на конечната и извршната на оваа одлука судот го стави вон сила и Решението означено во точка 2 исто од оваа одлука.

Врз основа на изнесеното, судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

7. Оваа одлука судот ја донесе во состав од претседателот на судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 72/2000 Претседател
8 ноември 2000 година на Уставниот суд на Република
Македонија,
Скопје
д-р Тодор Цунов, с.р.

3138.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Кетеново - Општина Кратово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5215/1 Директор,
17 ноември 2000 година дипл.правник Горѓи Лазески, с.р.
Скопје

3139.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Бешишта - Општина Витолиште.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5216/1 Директор,
17 ноември 2000 година дипл.правник Горѓи Лазески, с.р.
Скопје

3140.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Тројаци - Општина Прилеп.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5217/1 Директор,
17 ноември 2000 година дипл.правник Горѓи Лазески, с.р.
Скопје

Објасен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8188/99, во регистарската влошка бр. 020327617-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Трговското друштво за производство, градежништво, промет и услуги ПОДОМОНТ - Петар и други ДОО увоз-извоз, Скопје, ул. "Сервисна зона-Југ" бб, Скопје.

Дејности: 20.20/3, 20.30, 20.4, 20.40, 20.5, 20.51, 24, 24.6, 24.66, 26, 26.6, 26.61, 26.66, 45, 45.11, 45.32, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.2, 51.21, 51.23, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.39, 51.4, 51.47, 51.5, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.1, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.44/1, 52.46, 60.24, 70, 70.1, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31,

70.32, 71.3, 71.32, 74., 74.1, 74.11, 74.12, 74.2, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30.

Надворешно работење: надворешна трговија на големо со прехранбени непрехранбени производи, архитектонски, инженерски активности и соодветни технички совети, изработка на градежно, завршни занаетчиски работи, просторно и урбанистичко планирање, проектирање, инженеринг, техничко испитување и анализа.

Содружници на Друштвото се: Андонов Владимир, Антанасов Васил, Богдановски Властимир, Булиќ Јованка, Величковска Јованка, Дикий-Јанакиевска Бранкица, Јовески Благоја, Кочан Енвер, Коцев Макари, Кипровски Ѓорѓи, Младеновиќ Весна, Огеновски Добре, Проковиќ Анка, Парлиќ Петар, Стоичкова Даница, Тасиќ Јованчо, Цветковски Славко и Шаботиќ Харун.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица, Друштвото одговара со целокупниот свој капитал.

За ВД директор на Друштвото е именувано лицето Булиќ Јованка од Скопје, која го претставува Друштвото во внатрешен и надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8188/99. (41179)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2067/2000, во регистарската влошка бр. 02028879?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво БЕЛМАК Татјана и Зоран ДОО Скопје, ул. "Коперникова" бр. 26, Скопје.

Фирма: Трговско друштво БЕЛМАК Татјана и Зоран ДОО Скопје, ул. "Коперникова" бр. 26, Скопје.

Основачи: Татјана Колевска и Зоран Богатинов од Скопје. Вложениите средства се поголеми од законскиот минимум.

Дејности: 15.32, 15.52, 15.81/2, 15.84, 15.98, 17.40, 18.21, 18.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.45, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските према трети лица одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Татјана Колевска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2067/2000. (25897)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3510/2000, во регистарската влошка бр. 02028830?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговско друштво за транспорт и трговија ДУС-ТРАНС Аце и др. ДОО увоз-извоз ул. "25 Април" бр. 5, Кратово.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 17.40, 17.51, 17.60, 18.22, 19.10, 22.23, 25.12, 25.21, 25.22, 26.21, 26.70, 28.52, 36.50, 36.61, 36.62, 45.21, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3,

70.31, 71.10, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во меѓународниот промет, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Основачи на друштвото се Јонче Јовановски и Аце Стојановски. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Јонче Јовановски кој е и управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3510/2000. (25898)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1571/2000, во регистарската влошка бр. 02027723?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги СОРФА Садуш ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Македонско косовска бригада" бр. 17/8.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СРЈ, комисиона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Содружник: Садуш Исмаили од Скопје. Управител без ограничување Садуш Исмаили.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1571/2000. (25899)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2672/2000, во регистарската влошка бр. 02031535?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија и услуги АЛИТИ-КОМЕРЦ Авди ДООЕЛ увоз-извоз с. Опае - Липково.

Основач: Авди Халити од с. Опае - Куманово.

Дејности: 45.22, 45.25, 45.34, 45.42, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.84. Работи во надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, туристички работи со стран-

ство, привремен увоз и извоз, меѓународно сообраќајно-агенциски работи, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, компензациони работи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во патен сообраќај, застапување на странски лица.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет: Авди Халити - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2672/2000. (25900)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. бр. 20/2000, во регистарската влошка бр. 02027634?-6-06-000, го запишал во трговскиот регистар на ТП на Авто такси ВАЉОН Шаин Шабан Ејупи ТП с. Горно Свиларе, општина Кондово, Скопје.

Основач: Шаин Ејупи од с. Горно Свиларе, Кондово Скопје.

Дејности: 60.22 такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник е Шаин Ејупи, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 20/2000. (25901)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 1174 на м.в. "Галец" класа 4, со површина од 2600 м² заведена во ИЛ бр. 509 за КО Болно, сопственост на продавачот Наумовска Крсте Надежда од Ресен, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (43369)

Се продава земјоделско земјиште во КО Марена, КП бр. 1332, дел 1, план 005, скица 003, м.в. "Горни Локи", култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 3419 м², и КО Марена КП бр. 1333, дел 1, план 005, скица 003, м.в. "Горни Локи", култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 1463 м², во сопственост на Благо Илиев од с. Марена, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 1027, издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (43370)

Продавачот Ленче Стефановска од с.Стар Караорман, продава пасиште во м.в. "Казлк", КП бр. 753, и лозје во м.в. "Казлк", КП бр. 754 за КО Штип 1.

Наведениот имот се продава за цена од 600.000 ДЕМ во денарска противвредност по курсот на НБМ што важи на денот на плаќањето.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Ленче Томе Каранфиловска од Штип, со седиште на ул. "Генерал Михајло Апостолски" бр.5. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (43371)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 2276 во м.в. "На Гумења", нива 5 класа, површина од 1139 м², КО Ташмануришта, сопственост на Пауноски Ефтим Боге од с. Мислешево, Струга за цена од 25.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Сашо Гурчиноски, "Плоштад на Револуција" бб, Струга. (43372)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино вон, од КП бр. 2337/2, во м.в. "Прогон", нива со површина од 3861 м², во КО Неготино вон, КП бр. 2353, во м.в. "Прогон", нива со површина од 4828 м², во КО Неготино вон, сопственост на Емшов Цандо од Неготино, ул. "Христо Ботев" бр. 20, по цена од 80.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (43373)

Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево, една идеална половина од КП бр. 190, во м.в. "Слатина", нива со површина од 5778 м², во КО Прждево, сопственост на Трајков Киро од Скопје, ул. "Коперникова" бр. 15-2/1, по цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (43374)

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, од КП бр. 1393/2, во м.в. "Модра Чука", интензивно лозје со површина од 5198 м², во КО Курија, сопственост на Филипова Јаворка од Кавадарци, ул. "Браќа Миладинови" бр. 2, по цена од 125.740,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

јавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (43375)

Се продава земјоделско земјиште во КО Богданци - нива на КП бр. 6776, план 38, скица 148, во м.в. "Сапламаеви Сливи", класа 1, со површина од 1742 м², сопственост на Свенчева Милица од Богданци, за цена од 50.620,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија.

(43376)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 22, план 2, скица 2, во м.в. "Сливки", класа 1, со површина од 1871 м², во КО Собри, и нива на КП бр. 127, план 2, скица 9, во м.в. "Муртоп", класа 2, со површина од 1559 м², во КО Дебели, сопственост на Алиев Асан од с. Чалакли, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија.

(43377)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 2832/1, план 65, скица 480, во м.в. "Кошари", класа 2, во површина од 4054 м², КО Сирково, евидентирано во ПЛ бр. 502 за КО Сирково, сопственост на Ангеловска Владо Љубица од Скопје, бул. "Илинден" бр. 63, за вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (43446)

Се продава земјоделско земјиште - лозје на КП бр. 1112, план 004, скица 001, во м.в. "Дупките", класа 3, во површина од 1403 м², КО Шивец, и лозје на КП бр. 1113, план 006, скица 001, во м.в. "Дупките", класа 3, во површина од 2004 м², КО Шивец, евидентирана во ИЛ бр. 355, КО Шивец, сопственост на Сулев Стојанов Вангел од Кавадарци, ул. "Егејска" бр. 33а, за вкупна купопродажна цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (43447)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 32, план 73, м.в. "Голем Трн", класа 5 и 4, со површина од 1050м², во КО Дебреше, сопственост на Адеми Хабибе, Сердел Фикри, Џабир и Бисера за цена од 210.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (43461)

Се продава недвижен имот и тоа: лозје 6 класа, во површина од 3722 м², на КП бр. 15135, план 73, скица бб, во м.в. "Прен", за КО Велес, кој се води во ИЛ бр. 2178, издаден од ДЗГР одделение за прмер и катастар Велес, сопственост на Андо Стојанов, ул. "Глигор Прличев" бр. 3, Велес, за сума во износ од 500 ДЕМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Славјанка Андреева, со седиште во Велес, ул. "Борис Карпузов" бр. 2. (43462)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 225 и 226, план 4, скица 7, м.в. "Поточани", класа 4, со површина од 2086м², во КО Сенокос, сопственост на Емини Ариф и Османи Шаип за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (43463)

Се продава 2/3 идеален дел од недвижен имот и тоа: 1. нива од 1600 м², на КП бр. 8/32 м.в. "Горни Нивја", 7 класа, 2. шума од 3000 м², на КП бр. 34/38 м.в. "Длабоки Дол", 6 класа, 3. пасиште од 1000 м², на КП бр. 44/38 м.в. "Далбоки Дол", 4 класа, 4. пасиште од 300 м², на КП бр. 62/24 м.в. "Лазеви Чешмичиња", 6 класа, 5. нива од 300 м², на КП бр. 62/24 м.в. "Лазеви Чешмичиња", 7 класа, 6. пасиште од 2500 м², на КП бр. 65/24 м.в. "Лазеви Чешмичиња", 7 класа, 7. пат со површина од 10 м², на КП бр. 157/22 м.в. "Село", 8. пасиште од 200 м², на КП бр. 157/22 м.в. "Село", 5 класа, а сите се наоѓаат во КО Папрадиште, заведени во ПЛ бр. 121, сопственост на Елисковски Раде од с. Ореше, Велес, за цена од 6.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" бр. 4, Велес. (43471)

Пулески Гоце, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 3/5, Радовиш, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ПЛ бр. 35, за КО Крушеани, КП бр. 71, м.в. "Г.Пат", нива 3 класа, површина 444 м², и КП бр. 72, нива 3 класа, површина 563 м², со купопродажна цена од 15.000,00 денари.

КП бр. 331, м.в. "Капиджица", нива 4 класа, површина 1345 м², за купопродажна цена од 30.000,00 денари.

КП бр. 1811, м.в. "Капиджица", нива 4 класа, површина 1019 м², со купопродажна цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (43474)

Се продава земјоделско земјиште - нива, во м.в. "Кукурајец" лоцирана на КП бр. 1079 за КО Лешани со површина од 1881 м², за цена 80 денари по м², сопственост на Мицески Наумче од Охрид.

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваниска од Охрид, "Македонски Просветители" - 8 (мезанин). (43477)

Ѓорѓиоска Ангелина, ул. "М.Козар" бр. 11, Прилеп, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ИЛ бр. 2098, за КО Варош, КП бр. 1930, м.в. "Тополка", нива 2 класа, површина 3608 м², со купопродажна цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (43480)

Се продава земјоделско земјиште во КО Долни Дисан, од КП бр. 400, во м.в. "Барата", нива со површина од 4967 м², во КО Долни Дисан, КП бр. 401, во м.в. "Барата", нива со површина од 3750 м², во КО Долни Дисан, КП бр. 402, во м.в. "Барата", интензивно лозје со површина од 5346 м², во КО Долни Дисан, КП бр. 403, во м.в. "Барата", нива со површина од 4828 м², во КО Долни Дисан, КП бр. 404, во м.в. "Барата", пасиште со површина од 7461 м², во КО Долни Дисан, КП бр. 421, во м.в. "Барата", нива со површина од 3074 м², во КО Долни Дисан, сопственост на Алибеговска Муазес од Скопје, ул. "Марко Цепенков" бр. 38, по цена 156.800,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање

на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (43381)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за трговија и услуги "Марк стил" увоз-извоз д.о.о. Скопје". (43531)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.0350814, издаден од ОВР-Пробиштип на име Ампов Зоран, с.Плешенци, Пробиштип. (43449)

Пасош бр.1348159, издаден од ОВР-Гостивар на име Бекири Ѓзим, с.Калиште, Гостивар. (43464)

Пасош бр.662067/95, издаден од ОВР - Струга на име Пинтоски Александар, ул. "Струшки Келеници" бр. 19, Струга. (43465)

Пасош бр.0579842, издаден од УВР - Кочани на име Тони Арсов, ул. "Скопска" бр. 63, Кочани. (43483)

Пасош бр.1220593, издаден од ОВР - Струга на име Кабе Абидин, с.Велешта, Струга. (43497)

Пасош бр.1302569/99, издаден од УВР-Скопје на име Бесим Салии, ул. "116" бр.11, с.Арачиново, Скопје.

Пасош бр.1165220, издаден од УВР-Струмица на име Андоновски Крсто, ул. "Б.Мучето" бр.2, с.Ново Село, Струмица. (43519)

Пасош бр. 813868, издаден од УВР - Скопје на име Фадиљ Бајрами, ул. "Серава" бр. 61, Скопје. (43521)

Пасош бр.1449453, издаден од УВР - Скопје на име Томе Конески, ул. "Хо Ши Мин" бр.1186, Скопје. (43522)

Пасош бр.548649, издаден од УВР - Куманово на име Шабани Селвер, с. Романовце, Куманово. (43524)

Пасош бр.213196/94, издаден од УВР-Скопје на име Јусуфи Ѓзим, бул. "Ј. Сандански" бр.25/1-4, Скопје. 43536

Пасош ВП 691556 на име Тошевски Гоце, ул. "Пелистер" бр.47, Битола. (43549)

Пасош бр.1112286 на име Велевски Васко, с. Прибилици, Демир Хисар. (43550)

Пасош бр. 1000436, издаден од УВР - Скопје на име Асан Мирвет, ул. "Виетнамска" бр. 58, Скопје. (43560)

Пасош бр. 571465/95, издаден од УВР - Скопје на име Кеџкаровски Теофил, ул. "Народни херои" бр. 23/3-21, Скопје. (43565)

Пасош бр.643281/95, издаден од УВР-Скопје на име Ариф Шабани, ул. "Проход Пчински" бр.77, Скопје. 43572

Пасош бр.398907/94, издаден од ОВР-Струга на име Велиу Садије, ул. "Славеј Планина" бр.27, Струга. 43580

Пасош бр.886831 на име Нечкоска Билјана, ул. "Крушевска" бр.17, Прилеп. (43588)

Пасош бр. 1149201, издаден од УВР - Битола на име Елмаз Џеват, ул. "Козјак" бр. 93 ж, Битола. (43625)

Пасош бр.1357068/00, на име Хесет Ибрахими, бул. "Македонско Кос.бриг." бр.42/15, Скопје. (43630)

Пасош бр.820449/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Јалдузе Идризи, ул. "Севастополска" бр.30, Скопје.

Пасош бр.1053032/97, издаден од ГУВР-Скопје на име Милачи Идриз, ул. "Јуриј Розентал" бр.10а, Скопје.

Пасош бр.0963066 на име Аролани Ѓбраим, с. Желино, Тетово. (43644)

Пасош бр.1267759 на име Ирфан Таири, Тетово.

Пасош бр. 0860199, издаден од УВР - Гевгелија на име Алексов Марко, ул. "Браќа Миладинови" бр.1, Гевгелија. (43651)

Чекови од бр. 102569 до 102582 и 78514, од тековна сметка бр.6569560, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петковска Милка, Скопје. (43535)

Чекови од бр.1166974 до 116976, од тековна сметка бр.1591/27, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Положани Мецаит, с. Бицово, Охрид. (43605)

Чекови бр. 4546619 и 2922474, од тековна сметка бр. 3858071, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветаноски Саво, Скопје. (43619)

Чекови бр. 4186382 и 1798929, од тековна сметка бр. 6091431, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Томовска Милица, Скопје. (43628)

Работна книшка на име Трајчев Јонче, с. Ораовица, Радовиш. (43541)

Работна книшка на име Далибор Радичев, Скопје. (43544)

Работна книшка на име Чипов Никола, ул. "Илинденска" бр. 19, Гевгелија. (43546)

Работна книшка на име Исејни Гезим, с. Равен, Гостивар. (43557)

Работна книшка на име Дејанчо Коцев Градско, Велес. (43558)

Работна книшка на име Емилија Крстева, ул. "Искра" бр. 68, Кочани. (43561)

Работна книшка на име Петров Ацо, нас. Дамјан, Радовиш. (43563)

Работна книшка на име Панов Тоше, Велес. (43571)

Работна книшка на име Илиев Дејанчо, с. Зрновци, Кочани. (43574)

Работна книшка на име Христова Душанка, ул. "Г. Гаковик" бр. 69, Куманово. (43576)

Работна книшка на име Миланов Тихомир, Штип. (43577)

Работна книшка на име Божиноски Горан, с. Извор, Кичево. (43589)

Работна книшка на име Јанеска Софија, Гостивар. (43590)

Работна книшка на име Абдула Асанов, ул. "Б. Единство", Винаца. (43598)

Работна книшка на име Сузана Усеинова, ул. "Калаузлиска" бр. 88, Радовиш. (43606)

Работна книшка на име Снежана Пешева, Скопје. (43607)

Работна книшка на име Анчевски Марјанчо, Скопје. (43642)

Работна книшка на име Наташа Алексовска, Скопје. (43643)

Чековна картичка бр. 720499, чекови од бр. 2760194 до 2760203 на име Ристика Здравевска, Штип. (43573)

Чековна картичка бр. 10240036, чекови бр. 116906 и 116907, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бошковска Сузана, Скопје. (43632)

Свидетелство на име Ангелос Ванче, Штип. (43542)

Свидетелство на име Бахтијари Нусрет, с. Каласлари, Велес. (43545)

Свидетелство на име Ирфан Незири, Тетово. (43553)

Свидетелство на име Дрита Хализи, Тетово. (43555)

Свидетелство на име Трајковска Цана, ул. "Карпош" бр. 15, Куманово. (43562)

Свидетелство на име Пинами Мефаил, с. Желино, Тетово. (43569)

Свидетелство за 6 одделе на име Митевски Благојчо, с. Стамер, Делчево. (43575)

Свидетелство на име Манев Илија Горги, Штип. (43585)

Свидетелство на име Стојанова Марина, с. Уларци, Штип. (43585)

Свидетелство на име Довицински Дарко, Берово. (43590)

Свидетелство на име Наџије Зекири, Куманово. (43591)

Ученичка книшка, издадена од ОУ "Ј.Х.Песталоци" Скопје на име Даниела Јованчевска, Скопје. (43608)

Диплома на име Хоџа Тасим, с. Жировница, Гостивар. (43594)

Диплома, издадена од Факултет за музичка уметност - Скопје на име Зоран Марковски, Скопје. (43631)

Здравствена легитимација на име Тасевски Петар, Крушево. (43568)

Здравствена легитимација на име Еминова Салие, Штип. (43586)

Месечна карта на име Асмие Амзаи, с. Чеграње, Гостивар. (43595)

Лична карта бр. 525331 на име Јусуф Арслан, ул. "А. Дуков" бр. 6, Охрид. (43579)

Лична карта на име Поповски Никола, ул. "Б. Тоска" бр. 5, Тетово. (43591)

Уверение на име Недепи Јета, ул. "Охридска" бр. 120А, Битола. (43548)

Даночна картичка бр. 4027993115444 серија бр. 34950 на име Илија Митевски, ул. "Коста Бозов" бр. 23, Струмица. (43547)

Даночна картичка на име Горгиева Иванка, ул. "Цар Самоил", Струмица. (43587)

Даночна картичка бр. 4030992112795, издадена од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име "Унивел", Скопје. (43639)

Даночна картичка бр. 4027993115444 серија бр. 34950 на име Илија Митевски, ул. "Коста Бозов" бр. 23, Струмица. (43547)

Даночна картичка бр. 35, Струмица. (43602)

Избирачка легитимација на име Абдулоска Шерафет, ул. "Сатеска" бр. 10, Охрид. (43540)

Чекови бр. 128902, 128904, 131875, 131876 и 147387, од тековна сметка бр. 1170, издадени од Тутунска банка а.д. - Скопје на име Винил Тодоровски, Скопје. (43525)

Работна книшка на име Михајловски Гоце, Скопје. (43540)

Работна книшка на име Тасевски Антонио, ул. "Ристовац" бр. 1, Куманово. (43469)

Работна книшка на име Васфи Мемети, с. Оризаре, Куманово. (43476)

Работна книшка на име Кралевски Михаил, ул. "4-ти Јули" бр. 76-Градско, Велес. (43478)

Работна книшка на име Горгиев Славчо, с. Прдејци, Гевгелија. (43479)

Работна книшка на име Владо Петковски, ул. "11 Септември" бр. 43, Ресен. (43482)

Работна книшка на име Ефремова Ефтим Олга, ул. "Г. Делчев" бр. 52, Винаца. (43485)

Работна книшка на име Димитров Сашко, с. Истибани, Винаца. (43486)

Работна книшка на име Димитровска Елена, ул. "Т. Јовановски" бр. 14, Куманово. (43488)

Работна книшка избришан евидентниот број под кој е објавен на име Борис Миноски, Скопје. (43508)

Работна книшка на име Момо Горевски, Скопје. (43508)

Воена книшка бр. 113082, издадена од Скопје на име Амет Северџан, Скопје. (43458)

Свидетелство за 8 одделение на име Севим Рамани, с. Студеничани бр. 4, Скопје. (43466)

Свидетелство за 8 одделение на име Неримин Рамани, с. Сруденичани, Скопје. (43467)

Свидетелство на име Имери Азбија, Куманово. (43467)

Свидетелство за 8 одделение на име Демишоски Мухамед, с. Лабуништа, Струга. (43472)

Свидетелство за 6 одделение на име Душко Тренков, с. Тркање, Кочани. (43484)

Свидетелство на име Таџедин Салиов, с. Романовце, Куманово. (43487)

Диплома на име Коце Ристоманов, Штип. (43473)

Уверение бр. 10-3/283, издадено од Природно - математички Факултет - Скопје на име Колева Благица, Кочани. (43507)

Девизна штедна книшка бр. 3863-5, издадена од Инвест банка а.д. - Скопје на име Ратка Наќевска, Скопје. (43489)

Избирачка легитимација на име Хасан Мерсим, ул. "Сатеска" бр. 49, Охрид. (43489)

Избирачка легитимација на име Абдулоска Ајфер, ул. "Сатеска" бр. 10, Охрид. (43490)

Избирачка легитимација на име Абдулоски Арген, ул. "Сатеска" бр. 10, Охрид. (43491)

Избирачка легитимација на име Ајдиноска Ајнур, ул. "В. Стефаноски" бр. 32, Охрид. (43492)

Избирачка легитимација на име Лога Надире, ул. "Сатеска" бр. 17, Охрид. (43493)

Избирачка легитимација на име Абдулоска Ариса, ул. "Сатеска" бр. 10, Охрид. (43494)

Избирачка легитимација на име Абдулоска Ајхан, ул. "Сатеска" бр. 10, Охрид. (43495)

Избирачка легитимација на име Абдулоски Ариф, ул. "Сатеска" бр. 10, Охрид. (43495)

ОГЛАС ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Врз основа на член 204 од Законот за трговски друштва и одлуката за намалување на основната главнина од 11.11.2000 година, управителот на Друштвото за занаетчиски услуги и трговија "ХИДРОПРЕС" Гоце и други увоз-извоз ДОО Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 20, мезанин, на 16.11.2000 година, го објави следниот оглас:

Се врши намалување на основната главнина на Друштвото за износ од 3800 ДМ или во денарска противвредност 117.700,00 денари. Со тоа се менува висината на износот на основната главнина и истата изнесува 7600 ДМ или 235.400,00 денари во денарска противвредност.

Друштвото е согласно на доверителите да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција врз основа на нивно барање.

Доколку по истекот на 90 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" не биде поднесено барање, се смета дека сите доверители се известени и се согласни со намеруваното намалување на основната главнина. (43530)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР.48/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје.

2. Предмет на набавката

гуми-внатрешни и надворешни по спецификација која што може да се подигне од пријавницата на Министерството.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна цена искажана во денари (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

5. Гаранција за квалитет.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавните набавки, задолжително треба да ја приложи.

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	40 поени
- цена	30 поени
- начин на плаќање	20 поени
- рок на испорака	10 поени

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-вик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 08.12.2000 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР.55/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Патнички моторни возила ЛАДА НИВА - 20 возила.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена, искажана во денари со вклучен превоз до набавувачот, со посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавните набавки, задолжително треба да ја приложи.

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- цена	60 поени
- начин на плаќање	20 поени
- рок на испорака	20 поени

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-вик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-тават во еден оригинален примерок кој треба да биде за-верен и потпишан од одговорно лице на понудува-чот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-ки, преку Писарницата на Министерството за внат-решни работи или лично до Комисијата на 08.12.2000 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудува-чите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Р.М." бр.26/98), Јавното претпри-јатие Македонска радио-телевизија објавува:

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ТЕЛЕВИЗИСКА ОПРЕМА ЗА ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ПРЕКУ САТЕЛИТ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. Општи одредби

1. Набавувач на отворениот повик бр. 4/2000 е Ма-кедонската радио-телевизија, бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е Телевизииска опрема за емитување на програма на Македонската Телевизија преку сателит и тоа:

2.1. Video and audio stereo switcher 2 парчиња
- 12 x 1 (12In / 1 x out)

- remote control panel

2.2. Disk recorder 1 парче

- Channels: 3 independent; 1 channel

recorder and 2 channel play simultaneously

- Video inputs: Composite, Y, R – Y, B – Y Component (option) MPEG2

- Video Outputs: Composite, Y, R – Y, B – Y Component (option) MPEG2

- Audio inputs / outputs: Analog

- Compression: MPEG2

- Storage time: 15h

- Storage system: RAID 3

- Software: Cutedit, Play list

- Control panel: 1 (preferable – PC)

- Hot swapable DISKL and power supply spare disk

2.3. Disk recorder 1 парче

- Channels: 3 independent, 1 channel

recorder and 2 channel play simultaneously

- Video inputs: Composite, Y, R – Y, B – Y Component (option) MPEG2

- Video Outputs: Composite, Y, R – Y, B – Y Component (option) MPEG2

- Audio inputs / outputs: analog

- Compression: MPEG2

- Storage time: 6h

- Storage system: RAID 3

- Software: Cutedit, Play list

- Control panel: 2 (preferable – PC)

- Hot swapable DISKL and power supply spare disk

2.4. Broadcast Video Server 1 парче

- Channels: 4, independent; 2 channel recorder and 2

channel play simultaneously

- Video inputs: Composite; Y, R – Y, B – Y Component; (option) MPEG2

- Video Outputs: Composite; Y, R – Y, B – Y Component

- Audio Inputs / Outputs: analog;

- Storage time: 6 hours

- Storage system: RAID 3

- Software: Cut edit; Play list; Commercial insertion

- Control panel: 2 (preferable – PC)

- Hot swapable Disk and power supply spare disk

2.5. Broadcast Video Server 1 парче

- Channels: 4, independent; 2 channel recorder and

2 channel play simultaneously

- Video inputs: Composite; Y, R – Y, B – Y Component; (option) MPEG2

- Video Outputs: composite; Y, R – Y, B – Y Component

- Audio Inputs: Outputs: analog;

- Storage time: 15 hours

- Storage system: RAID 3

- Software: Cut edit; Play list; Commercial insertion

- Control Panel: 2 (preferable – PC)

- Hot swapable DISKL and power supply spare disk

2.6. Non – Linear Edit station 1 парче

- Edit station

- Control panel

- Software

- Analog IN/OUT

- Compression: DV/MPEG 2

- Motion, wipe real time effects 2D-3D

- Audit editing

- Title editing

2.7. Monitors 17" JVC TM-1700 PN (334,3 high) 35 парчиња

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и фи-зички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

II. Тендерска документација

1. Тендерската документација со која располага понудувачот се однесува на дел од Телевизииска опре-ма за емитување на програма на Македонската Теле-визија преку сателит.

2. Тендерската документација заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во Македонската ра-дио - телевизија кај инг. Владо Арсов (тел: ++389-91-112-200 локал 25-56) бул. "Гоце Делчев" бб, во Скопје, секој работен ден од 8 - 12 часот, во времето на трае-њето на отворениот повик.

III. Содржина на понудата

1. Понудата треба да содржи:

- Името, адресата и седиштето на понудувачот,

- Техничките карактеристики на опремата да бид-ат специфицирани според тендерската документација,

- Цена на секоја позиција од набавката посебно, како и вкупна цена на набавката. Во цената на понуде-ните стоки од странско потекло, задолжително треба да биде внесен и износот на царинските и други дава-чи,

- Рок на извршување на испораката од денот на по-рачката за вкупната набавка,

- Начинот и условите на плаќање,

- Гарантен рок,

- Референтна листа,

- Рок на важност на понудата е 90 дена од денот на отварањето.

2. Понудата е делива

IV. Придружна документација

1. Понудувачите (домашни) кон понудата задолжително доставуваат соодветен документ за бонитетот од носителот на платен промет, како доказ за нивната финансиска и економска способност (согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет).

Странските понудувачи задолжително доставуваат сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција (член 22 од Законот за јавни набавки).

2. Понудувачите треба да достават доказ (извод од судската евиденција), дека не се во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност.

3. Понудувачите треба да достават доказ за техничка способност и тоа:

- Список (референца) на главни и слични испораки во последните три години,

- Доказ за квалитет (сертификат),

- Проспекти.

4. Понудувачите треба да достават доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат на овој повик.

5. Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена од страна на нотар, со исклучок на изводот од судската регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

V. Критериуми за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од законот за јавни набавки)

1. Цена на набавката до 40 бода

2. Квалитет до 30 бода

3. Начин и услови на плаќање до 20 бода

4. Рокот на испорака до 5 бода

5. Гаранција до 5 бода

VI. Доставување на понудите:

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53, и 54 од Законот за јавни набавки и тоа се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Македонската радио-телевизија на бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање или со предавање на Комисијата на лице место, на денот и часот на јавното отворање на понудите.

3. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот - понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понида", а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VII. Рокови

1. Отворениот повик трае до 14.12. 2000 година,

2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 10 часот на 14.12.2000 год. во просториите на Македонската радио-телевизија на XII кат, соба број 1218, во присуство на овластените претставници на понудувачите,

3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање (член 29 став 2 од Законот за јавни набавки),

4. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел: ++389-91-226-911; ++389-91-213-133; ++389-91-112-200 локал 20-98; и факс: ++389-91-221-104.

Комисија за јавни набавки

In compliance with Article 10 of the Law on public acquisitions (Official Gazette of R.M. No.26/98), the Public Enterprise Macedonian Radio-Television announces:

OPEN CALL No.4/2000 FOR COLLECTING BIDS FOR PURCHASING TV EQUIPMENT FOR SATELLITE BROADCASTING, WITH PUBLIC OPENING

I. General provisions:

The procurer behind the open call No.4/2000 is Macedonian Radio-Television, blvd. "Goce Delcev" bb, Skopje.

The subject of purchasing is a TV equipment for satellite broadcasting of Macedonian Television program as following:

2.1. Video and audio stereo switcher 2 pcs.
- 12 x 1 (12 In / 1 x out)
- remote control pane

2.2. Disk recorder 1 pcs.
- channels: 3 independent; 1 channel recorder and 2 channel play simultaneously
- Video inputs: Composite, Y, R - Y, B - Y Component (option) MPEG2
- Video outputs: Composite, Y, R - Y, B - Y Component (option) MPEG2
- Audio inputs/outputs: Analog
- Compression: MPEG2
- Storage time: 15 h.
- Storage system: RAID 3
- Software: Cut edit, Play list
- Control panel: 1 (preferable - PC)
- Hot swappable DISK and power supply spare disk

2.3. Disk recorder 1 pcs.
- Channels: 3 independent, 1 channel Recorder and 2 channel play simultaneously
- Video inputs: Composite, Y, R - Y, B - Y Component (option) MPEG2
- Video outputs: composite, Y, R - Y, B - Y, Component (option) MPEG2
- Audio inputs/outputs: analog
- Compression: MPEG2
- Storage time: 6h.
- Storage system: RAID 3
- Software: Cut edit, Play list
- Control panel: 2 (preferable - PC)
- Hot swappable DISK and power supply spare disk

2.4. Broadcast Video Server 1 pcs.
- Channels: 4 independent; 2 channel recorder and 2 channel play simultaneously

- Video inputs: Composite; Y, R – Y, B – Y Component (option) MPEG2
- Video outputs: Composite; Y, R – Y, B – Y, Component
- Audio inputs/outputs: Analog
- Storage time: 6 h.
- Storage system: RAID 3
- Software: Cut edit; Play list; Commercial insertion
- Control panel: 2 (preferable – PC)
- Hot swappable DISK and power supply spare disk

2.5. Broadcast Video Server 1 pcs.

- Channels: 4 independent; 2 channel recorder and 2 channel play simultaneously
- Video inputs: Composite; Y, R – Y, B – Y Component (option) MPEG2
- Video outputs: Composite; Y, R – Y, B – Y, Component
- Audio inputs/outputs: Analog
- Storage time: 15 h.
- Storage system: RAID 3
- Software: Cut edit; Play list; Commercial insertion
- Control panel: 2 (preferable – PC)
- Hot swappable DISK and power supply spare disk

2.6. Non – Linear Edit station 1 pcs.

- Edit station
- Control panel
- Software
- Analog IN/OUT
- Compression: DV/MPEG2
- Motion, wipe real time effects 2D-3D
- Audio editing
- Title editing

2.7. Monitors 17" JVC TM-1700PN (334,3 high) 35 pcs

3. The call is public, open and anonymous with a right of participation for all domestic and foreign legal and physical entities.

4. The procedure of the call shall be carried out in compliance with the regulations of the Law on public acquisitions.

II. Tender documentation

1. The tender documentation in disposition of the procurer regards the part of the TV equipment for satellite broadcasting of the Macedonian Television program.

2. The tender documentation can be obtained by the bidders from the office of Eng. Vlado Arsov (tel: ++389-91-112-200, extension 25-56), Macedonian Radio-Television, blvd. "Goce Delcev" bb in Skopje, every working day from 8-12 h., during the period of the open call.

III. Content of the bid

1. The bid must contain:

- Name, address and the city where the main office of the bidder is seated
- Technical specifications of the equipment designated in accordance to the tender documentation
- Separate price for each part of the acquisition, as well as the price of the whole acquisition. The price of the offered foreign made equipment must obligingly contain the amount of the custom tax and other taxes as well
- Due date for delivering the whole acquisition starting from the day the order was placed
- Ways and terms of paying
- Warranty period
- Referent listing
- Due date of the bid is 90 days from its opening

2. The bid is shareable.

IV. Accompanying documentation

1. The bidders (domestic) are obliged to submit an appropriate viability document signed by the barrier of money transfer as a confirmation of its financial and economic solvency (according to Article 22 of the Law on public

acquisitions and the Book of regulations on the content of the viability document).

Foreign bidders are obliged to submit a viability certificate issued by a professional representative body of industry, commerce or a professional association from the country where its main office is seated, or a document of a revision from a foreign revision company (Article 22 of the Law on public acquisitions).

2. The bidders must submit evidence (excerpt from forensic documentation), proving they have not gone bankrupt or been in a process of liquidation nor a court sentence – prohibition of performing activity has been pronounced against it.

3. The bidders must submit proof of technical competence in a form of:

- Listings (references) of the main or similar deliveries in the last 3 years
- Proof of quality (certificate)
- Catalogues

4. The bidders must submit an evidence proving they are representatives, exclusive or authorized dealers of the products' manufacturer which are subject of this call.

5. Requested documents shall be delivered in originals of documents or as a copy verified by a notary public, except for the excerpt from the forensic registration of the activity that can be submitted as a non-verified copy.

V. Criteria for choosing the most favorable bidder (in compliance with Article 25 of the Law on public acquisition)

1. Price of the acquisition	max 40 points
2. Quality	max 30 points
3. Ways and terms of paying	max 20 points
4. Date of delivery	max 5 points
5. Warranty	max 5 points

VI. Delivering the bids

1. The bids shall be delivered in one original of document in accordance with Article 52, 53 and 54 of the Law on public acquisitions signed by the bidders' responsible person.

2. The bids must be delivered via the registered mailing or submitted directly to the archive of the Macedonian Radio-Television blvd. "Goce Delcev" bb, Skopje with a designation "For the Commission for public acquisitions" – within 15 days from the last appearance of the call in the press media, or by submitting the bid to the Commission on the very day of the bid opening.

The bid as well as other documentation shall be delivered in closed envelope with a "do not open" designation in the upper left angle together with the number of the call. In the middle of the envelope the correct address of the procurer should be designated. The envelope should not have any marks that could identify the sender (bidder). The closed envelope should contain another two closed envelopes. One of them with a "bid" designation on it should contain the bid and the financial documentation while the other should contain the technical documentation and have the "documentation" designation and the correct address of the sender (bidder).

3. Every bidder can participate with one bid only.

VII. Deadlines

1. The deadline of the open call is 14.12.2000.

2. The public opening of the bids will take part at 10 AM on 14.12.2000 in the premises of the Macedonian Radio-Television, II floor, Conference room, in a presence of the bidder's authorized representatives.

3. The bidder's representatives must submit to the Commission written permission for attending the public opening of the bids (Article 29, Paragraph 2 of the Law on public acquisitions).

4. The bids that will not be delivered on time and those that have not been formed according to the tender documentation, as well as those that are not in the compliance with the regulations of the Law on public acquisitions, will not be taken into consideration.

For further information please call: ++389 91 226 911;
++389 91 213 133;
++389 91 112 200 extension 20-98; fax: ++ 389 91 221 104.

Commission for public acquisitions

Врз основа на член 13, 14 и 33 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), а во врска со Решението за јавна набавка бр. 02-1057/1 од 22. 11. 2000 година, Комисијата за јавни набавки при ЈСП "Скопје", објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈСП "Скопје"-Скопје, бул. "Александар Македонски" бр. 10.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавки со прибирање понуди за:

1.2.1. Резервни делови за автобуси тип САНОС и ИКАРУС (РАВА) по тендер-спецификации.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни лица кои се регистрирани за вршење ваква дејност.

Напомена: Набавката е делива по спецификации поодделно, со тоа што во понудите треба да бидат понудени сите ставки (делови) од спецификацијата. Понуди во кои ќе се нудат само дел од спецификацијата, или спецификациите нема да се земат во разгледување за одлучување.

1.4. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА-која ќе се изврши врз основа на:

- Техничко-технолошки бонитет;
- Економско финансиски бонитет;
- Расположива опрема и други капацитети потребни за реализирање на набавката;
- Менаџерски способности;
- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- Референтна листа на испораки за последните 3 години.

3. ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ

- Немање на правосилна пресуда за изречена мерка за забрана на вршење на дејноста;
- Документација за регистрација за вршење на наведената дејност;
- Бонитет;
- Доказ дека не е поведена постапка за стечај или ликвидација.

Понудувачот кој ќе биде избран како најповолен ќе биде должен да достави банкарска гаранција во вредност од 5% од вредноста на понудата.

Понудувачот е должен да обезбеди и упатство за употреба на македонски јазик за стоките кои се предмет на набавката, како и гаранција за квалитет.

Бараните документи да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и не се земаат во предвид за разгледување.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Пријавата со назнака за Ограничен повик бр. 02/2000 потпишана од овластено лице со бараната до-

кументација се доставува на адреса бул. "Александар Македонски" бр. 10, со назнака за Комисијата за јавни набавки.

4.2. Пријавата се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и бројот на овој ограничен повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

4.3. Краен рок на доставување на пријавата е 21 ден од денот на објавување во јавното гласило.

4.4. Дополнителни информации во врска со Ограничениот повик како и подигање на тендерската документација (спецификации) можат да се добијат во Службата за набавка на начелникот на адреса бул. "Александар Македонски" бр. 10, секој ден од 10,00-12,00 часот, соба 11 или на телефон 091/174-263 или 174-248.

4.5. За подигање на тендер документацијата се плаќа 1.000,00 денари, даночен број 4030955261454 на жиро сметка 40110-601-10521 или на благајната на Претпријатието.

Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска документација имаат право на учество на Ограничениот повик.

4.6. Документите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да се земат во предвид.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр.26/98), Комисијата за јавни набавки во Уметничката галерија "Скопје" - Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр.01/2000 е Уметничка галерија "Скопје", со седиште на ул. "Крушевска" бр.1а, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за делумна реконструкција, ревитализација со адаптација на објектот "ЧИФТЕ АМАМ" во Скопје, според изготвената тендерска документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 16 од Законот за јавните набавки.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА

2.1. Предметот на работата - делумна реконструкција, ревитализација и адаптација на објектот "ЧИФТЕ АМАМ" во Скопје, според изготвената тендерска документација.

2.2. Комплетната тендерска документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во Уметничка галерија "Скопје", ул. "Крушевска" бр. 1а, 1000 Скопје, од 11 до 13 часот, при што треба да приложат уплатница на износ од 2.000,00 денари, уплатени на жиро-сметка 40100-788-2458 во корист на Уметничка галерија "Скопје" - Скопје, Ед.дан.бр. 4030965222783, депонент на НБМ, со назнака за Отворен повик 01/2000, контакт телефон 133-102.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја откупат тендерската документација ќе имаат право да поднесат понуди. Износот за надоместокот е неповратен.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, изведувачот на работите и евентуалните подизведувачи.

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката.

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни цени и вкупни цени како и вкупната вредност на понудата изразена во ДЕМ, без данок на додадена вредност, а во се според описот на позициите од дадената тендерска документација.

Данокот на додадена вредност треба да биде посебно исказан.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќање.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршување на работите.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки (не постари од 6 месеци).

4.3. Понудувачот треба да достави решение за регистрација за ДДВ.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки.

4.4.1. Понудувачот треба да достави референтна листа за досегашни работи од ваков вид.

4.4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка опременост за изведување на ваков вид работи.

4.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за кадровска опременост за изведување на ваков вид работи.

4.5. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата со вклучен ДДВ.

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4.7. Целата документација која се бара треба да биде оригинална или заверени копии верни на оригиналот.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

5.1. Цена на набавката - 30 бода.

5.2. Техничка способност согласно точка 4.4. од овој повик - 40 бода.

5.3. Рок за извршување на работите - 20 бода.

5.4. Начин и услови на плаќање - 10 бода.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Уметничка галерија "Скопје", за Комисијата за јавни набавки, ул. "Крушевска" бр. 1а, п.ф. 278, 1000 Скопје. Понудувачите потребно е да обезбедат доказ за датумот на предавањето на понудата.

6.5. Понудата се доставува во запечатен коверт. На предната страна од ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отварај" како и бројот на Отворениот повик. Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на Уметничка галерија "Скопје" - Скопје.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверта.

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака - понуда, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака - документација - со точната адреса на понудувачот.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 12.12.2000 година во 11 часот, во просториите на Уметничка галерија "Скопје", ул. "Крушевска" бр. 1а, Скопје, објект Даут Пашин Амам, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
3127. Закон за заштита на децата.....	5347
3128. Закон за поттикнување и помагање на технолошкиот развој.....	5358
3129. Закон за изменување на Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиотелевизија.....	5358
3130. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика.....	5359
3131. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на занаетчиската дејност.....	5360
3132. Закон за дополнување на Законот за вино.....	5363
3133. Закон за изменување на Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија.....	5364
3134. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	5364
3135. Правилник за начинот на водење евиденција во областа на заштитата при работа	5365
3136. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 98/2000 од 8 ноември 2000 година.....	5366
3137. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 72/2000 од 8 ноември 2000 година.....	5366
3138. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	5367
3139. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	5367
3140. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	5367

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.